



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Четврток, 27 септември 2001 Скопје Број 78	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

1417.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Се отповикува

I

Г-ѓа Љубица Ачевска, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Вашингтон.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 26/12-530
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1418.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

Се поставува

I

М-р Никола Димитров, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Вашингтон.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 27/12-531
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1419.

Врз основа на "Спогодбата на државите страни на Северноатлантскиот договор и другите држави учеснички во Партнерството за мир во врска со статусот на нивните сили", ратификувана од страна на Собранието на Република Македонија на 19 јули 1996 година и Основниот договор меѓу Република Македонија и НАТО за дејствувањето на НАТО мисии во Република Македонија, склучен на 24 декември 1998 година, заедно со Техничките анекси кон овој Договор, како и врз основа на "Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и НАТО на воспоставувањето на Штаб на "Килибарна лисица" и статусот на Штабот на "Килибарна лисица" и севкупниот персонал на "Килибарна лисица" присутен на територијата на Република Македонија", склучена на 26 септември 2001 година, а согласно член 19 од Законот за одбрана на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Владата на Република Македонија ја дава својата согласност за распоредување на силите на НАТО "Килибарна лисица" на територијата на Република Македонија заради спроведување на Мисијата за обезбедување дополнителен придонес за безбедноста на меѓународните набљудувачи, што НАТО ќе го изврши врз основа на барањето на Република Македонија, содржано во писмото на Претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски, до генералниот секретар на НАТО, Џорџ Робертсон од 18 септември 2001 година, со кое од НАТО се бара да ѝ помогне на Република Македонија во обезбедувањето дополнителна безбедност на меѓународните набљудувачи.

2. Ангажманот на "Килибарна лисица" ќе претставува ограничена операција во Република Македонија со цел, во тесна соработка со властите на Република Македонија, да им се помогне со обезбедување дополнителен придонес за безбедноста на меѓународните набљудувачи преку присуство на тимови за врска и неопходни елементи за поддршка, кои ќе имаат способност за извлекување и ќе бидат стационарни во нашата земја. Периодот од доаѓањето на "Килибарна лисица" во Република Македонија до нивното заминување од Република Македонија нема да биде подолг од вкупно 3 месеци, со можност за продолжување во зависност од состојбата во земјата. Операцијата "Килибарна лисица" ќе ја спроведат околу 700 војници за таа намена и доколку е потребно, заедно со 300-тина та веќе присутни во земјата пред отпочнувањето на "Наменските сили жетва". Техничките аспекти околу распоредувањето на персоналот на "Килибарна лисица" и спроведувањето на операцијата ќе бидат утврдени во консултација и во координација со надлежните органи на Република Македонија.

3. Статусот на персоналот на "Килибарна лисица" ќе биде регулиран согласно Основниот договор меѓу Република Македонија и НАТО за дејствување на НАТО мисии во Република Македонија, склучен на 24 декември 1998 година, заедно со Техничките анекси кон овој Договор, освен доколку поинаку не е определено со Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија

и НАТО на воспоставувањето на Штаб на "Килибарна лисица" и статусот на Штабот на "Килибарна лисица" и севкупниот персонал на "Килибарна лисица" присутен на територијата на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-145/1
27 септември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1420.

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ НА "ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7.X.2001 ГОДИНА

I

За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации - 5,00 денари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;
3. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби - 5,00 денари;
4. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај 10,00 денари;
5. На секој продаден возен билет во авионски сообраќај - 50,00 денари; и
6. На секоја продадена грамофонска плоча, музички компакт диск и видео-касета - 10,00 денари.

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5463/1
25 септември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1421.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 103/2000 и 34/2001), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 04. 09. 2001 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за угостителство, туризам и трговија Македонија-Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-втора емисија на 10.000 обични акции во вредност од 1.000.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 20.09.2001 година во износ од 31.158.091 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-685/10 Комисија за хартии од вредност
20 септември 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1422.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/01).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативи на Сојузот на синдикатите на Македонија, Горѓија Коруноски од Битола, Сојузот на здруженијата на работниците прогласени за технолошки вишок од 25-те загубари од Република Македонија, Миле Трајковски од Куманово, Лазо Денковски од Куманово, Владимир Вешовски од Струга, Лилјана Поповска од Скопје подржана од дваесет потписнички на Македонското женско лоби и Петре Илиевски од Скопје, со решение У.бр. 10/2001 од 13 јуни 2001 година, повеќе постапка за оценување уставноста на законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот закон со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од оспорениот закон, се дополнува член 1 став 1 од Законот за работните односи, со тоа што на крајот се додаваат зборовите: "и засновањето и престанокот на работниот однос, доколку со закон поинаку не е утврдено."

Со членот 2 од оспорениот закон се брише член 3 став 2 од Законот за работните односи.

Со член 3 од оспорениот закон се дополнува член 105 став 1 од Законот за работните односи со нова точка 6 која гласи "со отказ по потреби на службата".

Со член 4 од оспорениот закон, по член 133 од Законот за работните односи се уредуваат прашањата за престанокот на работниот однос со отказ по потреби на службата преку три нови членови. Така, според член 133-а од Законот работниот однос престанува со отказ по потребите на службата кога државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи, фондовите и другите организации и институции основани од Република Македонија и во сопственост на Република Македонија или во државна сопственост, како и фондовите, организациите и институциите основани со закон ќе престанат со работа, односно ќе бидат укинати или во нив ќе настане промена во внатрешната организација, намалување на надлежностите и обемот на работата и други организациони промени коишто предизвикуваат укинување на работното место.

Според член 133-б став 1 од Законот, на работниот му престанува работниот однос согласно со член 133-а од овој закон врз основа на претходно донесено решение од работодавецот, а според став 2 на овој член од Законот кај работодавецот кај кој со закон е основан стручен орган, решението од став 1 на овој член се донесува врз основа на претходно добиено мислење од тој орган.

Со член 133-в став 1 од Законот на работникот на кој ќе му престане работниот однос согласно со член 133-а од овој закон има право на: старосна пензија ако му недостасуваат најмногу до пет години за исполнување услови за стекнување право на старосна пензија и отпремнина заради одење во пензија согласно со колективен договор или еднократен надомест во вид на испратнина во износ од 12 негови исплатени месечни нето плати остварени во последниот месец пред престанокот на работниот однос, а според став 2 од овој член на Законот, правото од став 1 на овој член за кое се определил работникот ќе го оствари по донесување на решението за престанок на работниот однос.

Членовите 5 и 6 од Законот содржат завршни одредби што не се актуелни за оценување на нивната уставност.

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 9 став 1 од Уставот е утврдено дека граѓаните во Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествена положба, а според став 2 на овој член од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според став 5 на овој член од Уставот, остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Со член 34 од Уставот се уредува дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор, а според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална правичност.

Со Законот за работните односи се уредува остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работен однос и засновањето и престанокот на работниот однос, доколку со закон поинаку не е утврдено. Работниот однос како договорен однос меѓу работникот и работодавецот заради вршење на определени работи и остварување на правата и обврските од тој однос, согласно член 2 од овој закон, се уредува со овој закон, со друг закон и со колективен договор. Според член 3 од Законот, работникот заснова работен однос доброволно на начин и под услови утврдени со закон и колективен договор.

Операционализирајќи ја уставната одредба за остварувањето на правата на вработените и нивната положба, со Законот за работните односи и со колективните договори, покрај другото, се уредени прашањата во врска со условите и начинот на престанок на работен однос, како и формите и начините на заштитата на правата на работникот во случај на престанок на работниот однос. Во таа смисла, со член 105 од Законот се определени начините на престанок на работниот однос на работникот и тоа: по спогодба; по истек на времето за кое е заснован работниот однос; по сила на закон; со отказ; поради економски, технолошки, структурални или слични промени, а со последните измени на Законот и со отказ по потреби на службата што всушност е предмет на оспорување. Прашањата за престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени се уредени со членовите 125 до 129 од Законот, а со член 130 од овој закон е утврдено ако на работникот му престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени, работодавецот е должен да му обезбеди едно од следните

права: 1. Вработување кај друг работодавец, без огласување на работното место со преземање и склучување договор за работа на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација или 2. Стручно оспособување преквалификација или доквалификација за работа кај друг работодавец или 3. Еднократен надомест во вид на испратнина, во висина на едномесечна плата на работникот за секои две години работен стаж наполнет кај работодавецот кај кого му престанува работниот однос, а најмногу 12 месечни плати, остварени во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот, што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос. Според последното дополнување на овој закон, односно според член 133-в од Законот на работникот на кој ќе му престане работниот однос со отказ по потреби на службата има право на: старосна пензија ако му недостасуваат најмногу до пет години за исполнување услови за стекнување право на старосна пензија и отпремнина заради одење во пензија согласно со колективен договор или еднократен надомест во вид на испратнина во износ од 12 негови исплатени месечни нето плати остварени во последниот месец пред престанокот на работниот однос.

Врз основа на наведеното, може да се заклучи дека правата и должностите, како на работникот, така и на работодавецот, во случај на престанок на работниот однос конкретно се уредени со Законот и колективните договори.

За одбележување е, исто така, дека во Законот за работните односи во однос на колективното договарање се предвидуваат два посебни колективни договори за работниците во Републиката. Имено, според член 88 став 1 од овој закон на ниво на Република Македонија, организацијата на мнозинскиот синдикат и организацијата на работодавците склучуваат општ колективен договор кој се однесува на работниците и работодавците во стопанството на Републиката, а според став 2 од овој член, на ниво на Република Македонија. Владата на Република Македонија и организацијата на мнозинскиот синдикат склучуваат општ колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност. Според став 3 од овој член на Законот, општиот колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работниците и организацијата на работодавците кои го склучиле и за сите работници во чие име договорот е склучен. Такви колективни договори за стопанството и за нестопанството постојат и на ниво на гранка и на ниво на работодавец.

Тргувајќи од анализа на содржината на напред наведените уставни и законски одредби, јасно произлегува дека Уставот го прокламира правото на работа и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, определувајќи остварувањето на правата на вработените и нивната положба да се уредуваат со закон и со колективни договори. Исто така, Уставот го прокламира и утврдува општиот принцип на правото на граѓаните на социјална сигурност и социјално осигурување кое е препуштено на уредување со закон и колективен договор. Уставот ја прокламира и грижата на Републиката за социјална заштита и социјална сигурност на граѓаните, која се остварува врз основа на начелото на социјална правичност. Според тоа, прокламацијата на наведените уставни принципи произлегуваат од социјалниот карактер на државата, а видовите на правата, нивната висина, начин на стекнување и користење се резервирани за законодавната власт. Значи, Уставот не го определува остварувањето и обемот на правата од работен однос и од социјално осигурување, туку создава обврска за нивно законско регулирање, така што, законодавниот орган има широк простор за уредување на сите релевантни односи кои се од значење за остварување на тие уставни права.

Нормативната функција на државата во областа на работните односи, како и во областа на социјалната сигурност, со Уставот не е димензионирана, меѓутоа со законот, односно со законите во овие области мора да бидат утврдени начела кои еднакво ќе се однесуваат на сите граѓани, односно на сите вработени или привремено невработени лица. Во уредувањето на тие односи, државата поаѓајќи од своите материјални и други можности и од другите бројни обврски од економски и социјален карактер, е должна да ја запазува уставната обврска граѓаните, односно корисниците на тие права да бидат еднакво третирани и да се однесуваат на сите лица што се наоѓаат во иста положба и да важат подеднакво за сите.

Во конкретниот случај, поаѓајќи од тоа дека предмет на дополнувањето на Законот за работните односи е предвидувањето на посебен начин на престанок на работниот однос по потреби на службата, улогата на работодавецот ја има во основа државата. Таквото нејзино својство и дава за право да одлучува кои од можните права при престанок на работниот однос ќе му припаднат на работникот и ќе му го овозможи користењето на тие права во зависност од финансиските и други можности и услови. Притоа, таа е должна да обезбеди механизам за заштита, односно правна сигурност на работникот, утврдувајќи ги условите и критериумите за остварување на таквата заштита на работникот.

Тргувајќи од напред наведеното, Судот направи обид да одговори на прашањето дали вработените во јавниот сектор се наоѓаат во поинаква правна положба од вработените во стопанството и дали во зависност од тоа за нив може со закон да се утврдат и поинаков начин и услови за престанок на работниот однос, па, според тоа и поинакви права што произлегуваат од таквиот нивен статус. Понатаму, дали со оспорениот закон е обезбеден механизам за заштита на работникот, односно правна сигурност на работникот на кој му престанал работниот однос со отказ по потреби на службата.

Според мислењето на Судот, уставна обврска на законодавецот е при уредувањето на прашањата во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работниот однос и засновање и престанок на работниот однос, како и со социјалната сигурност на граѓаните и пензиите како нивен дел, граѓаните да ги стави во еднаква правна положба по наведените основи. Оспорениот закон, според мислењето на Судот, не пропишува еднаква правна положба на граѓаните. Имено, предвидувањето со оспорениот закон остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работен однос и засновањето и престанокот на работниот однос, да можат да се уредуваат, освен со Законот за работните односи, и со друг закон: воведувањето на нов правен институт "престанок на работниот однос со отказ по потреби на службата", кој ќе се применува само на една категорија работници, односно на вработените во јавниот сектор, престанокот на работниот однос на оваа категорија работници да зависи од волјата на работодавецот и утврдувањето на различни права на работниците на кои ќе им престане работниот однос по тој основ, не значи друго освен ставање на вработените од јавниот сектор во привилегирана положба во однос на вработените во стопанството, со што се нарушува принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите.

Понатаму, Уставот не прави разлика помеѓу вработените во стопанството и нестопанството, ниту, пак, дава елементи од кои законодавецот би можел да прави таква разлика, поради што, според мислењето на Судот, оспорениот закон не ја запазува уставната обврска за тоа граѓаните да бидат еднакво третирани и недискриминирани со закон. Имено, правото на работа, односно работниот однос е универзално право утврдено со Уставот, кое не може да се специфицира

и да зависи од секторот во кој се остварува. Според тоа, работниот однос (неговото засновање, престанок, права и обврски што произлегуваат од таквиот однос) е единствена категорија на договорен однос меѓу работникот и работодавецот заради вршење на определени работи и остварување на правата и обврските од тој однос, кој еднакво се однесува на сите работници, без оглед на дејноста или областа во која се остварува.

Во основа, вработените во стопанството и вработените во нестопанството се наоѓаат во еднаква правна положба, односно вработените во јавниот сектор не се наоѓаат во поинаква правна положба од вработените во стопанството и во зависност од тоа со закон не можат да се утврдат поинакви услови за засновање и престанок на работниот однос по потреби на службата, ниту поинакви права по тој основ.

Покрај тоа, оспорениот закон не содржи услови и критериуми на кои би бил обврзан работодавецот да се придржува при давањето на отказ на работникот по потреби на службата, како што е тоа случај при престанокот на работниот однос поради економски, технолошки, структурални или слични промени. На таков начин, се загрозува правната сигурност на работникот и се ограничува можноста од заштита на работникот на кој му престанал работниот однос по тој основ, со што се доведува во прашање и принципот на владеење на правото.

Имајќи ја предвид содржината на член 133-в од Законот, односно квалитетот на правата што се утврдуваат за работниците на кои ќе им престане работниот однос со отказ по потреби на службата, за разлика од правата на другите работници, се доведува во прашање еднаквата положба на вработените, привилегирајќи ги вработените во јавниот сектор.

Тргувајќи од наведеното според мислењето на Судот, со оспорениот закон се повредува принципот на еднаквост на граѓаните и на еднаквата правна положба на сите субјекти на пазарот, како и правната сигурност на работниците на кои им престанува работниот однос со отказ по потреби на службата, поради што Судот оцени дека оспорениот закон не е во согласност со напред наведените одредби на Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 10/2001

12 септември 2001 година на Уставниот суд на Република

Скопје

Претседател

Македонија,

д-р Тодор Цунов, с.р.

1423.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 66 став 4 од Статутот на општина Центар Жупа ("Службен гласник на општина Центар Жупа" бр. 3/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со датум на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Нузи Шахин, градоначалник на општина Центар Жупа, со Решение У.бр. 52/2001 од 21 јуни 2001 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 66 став 4 од Статутот на општина Центар Жупа

затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани функционери во Републиката воопшто, а конкретно и со членот 17-в од овој закон во однос на кој во иницијативата директно се оспорува неговата законитост.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 66 став 4 од Статутот е предвидено дека градоначалникот има право на надоместок на плата по престанувањето на функцијата, во траење и под услови утврдени во републички прописи, но не помалку од една година.

5. Според член 17-в став 1 од Законот за плати и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/90, 38/91 и 23/97), коефициентите за утврдување на платите на градоначалниците на општините и градоначалникот на град Скопје изнесува од 2,70 до 3,70, со тоа што во наредните ставови на овој член од Законот овие коефициенти се утврдени конкретно за секој градоначалник според бројот на жителите во определена општина.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 52/2001
12 септември 2001 година на Уставен суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

1424.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат точка 1 став 2 и точка 2 став 2 од Одлуката за бројот за запишување студенти во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола, во учебната 2001/2002 година, донесена од Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 27/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од група граѓани преку адвокатот Бранко Јосифовски од Скопје, со Решение У. бр. 93/2001 година од 20 јуни 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на означените одредби од Одлуката означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 46 од Уставот и член 85 став 2 и 101 од Законот за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000).

4. На седницата Судот утврди дека со одлуката Владата го определува бројот за запишување на студенти на двата универзитети соодветно на бројот даден во конкурсите за запишување. Исто така, во оспорените делови од одлуката е утврдена максималната висина на кофинансирањето до која може да се движат факултетите и универзитетите и тоа до 500 ГМ за Универзитетот во Битола, а за Универзитетот во Скопје до 1500 ГМ за општествени и до 1900 ГМ за технички науки.

5. Според член 44 од Уставот секој има право на образование што му е достапно секому под еднакви услови, а задолжително и бесплатно е само основното образование.

Согласно член 46 од Уставот на Универзитетот му се гарантира автономија.

Според членот 89 став 1 од Законот за високото образование, државна високообразовна установа може да воведо кофинансирање на трошоците за студирање, ако не остварува средства од Фондот за тие потреби, а според став 4 на овој член од Законот, на висината на кофинансирањето од страна на државните високообразовни установи согласност дава Фондот.

Во член 85 алинеја 9 од Законот, во надлежност на Управниот одбор на Фондот за високообразовна дејност е и утврдувањето на мерила и критериуми за кофинансирање на студиите и другите participации на студентите.

Според член 102 од Законот, Владата на Република Македонија го определува бројот за запишување на студентите на државните високообразовни установи што се финансираат од државата, по предлог на Фондот.

6. Од изнесените законски одредби произлегува дека Владата на Република Македонија има овластување само да го утврди бројот на студентите кои се запишуваат во рамките на државната квота. Надлежноста за воведување на кофинансирањето им припаѓа на високообразовните установи, во согласност со Фондот кој е институција во чие управување учествуваат универзитетските работници. Посегањето на Владата во прашањето на кофинансирањето претставува не само излегување од рамките на законот, туку и посегање по автономијата на универзитетот гарантирана со член 46 од Уставот. Тоа што не постои Фондот, не значи дека неговата функција може да се префрли врз Владата, без соодветно задржување на положбата на универзитетот во одлучувањето за прашања од надлежност на Фондот. Од тоа гледиште, Владата излегува од рамките и на Законот и на Уставот, поради што Судот оцени дека оспорената одлука во означените делови не е во согласност со Уставот и со Законот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 93/2001
12 септември 2001 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

1425.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 191 во делот: "како и лицето спрема кое е извршено некое друго кривично дело против достоинството на личноста и моралот" од Законот за облигационите односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/01).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 121/2001 од 11 јули 2001 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 191 во делот: "како и лицето спрема кое е извршено некое друго кривично дело против достоинството на личноста и моралот" од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на овој дел од одредбата со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 191 од Законот за облигационите односи, право на справедлив паричен надомест поради претрпени душевни болки има лицето кое со измама, со принуда или со злоупотреба на некој однос на потчинетост или зависност, е наведено на казнива објуба или на казниво блудно дејствие, како и лицето спрема кое е извршено некое друго кривично дело против достоинството на личноста и моралот.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Во Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96 и 80/99), како посебен вид не се предвидени кривични дела против достоинството на личноста и моралот.

Тргувајќи од наведеното, а имајќи предвид дека со оспорениот дел на одредбата се упатува на дејствија кои посебно не се инкриминирани, според мислењето на Судот таквата одредба е неопределена и неприменлива, со која се повредува уставниот принцип за владеење на правото, поради што Судот оцени дека оспорениот дел од одредбата на член 191 од Законот за облигационите односи не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 121/2001
12 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

1426.

Врз основа на член 10,11 и 19, став 3 точка 3 и член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ХС седница, одржана на 20.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗА- ДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДР- ЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност ("Службен весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001, 43/2001 и 51/2001) се врши следната измена:

Во точка 3 став 2 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/ ХС- 1/2001
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1427.

Врз основа на член 10,11 и 19, став 3 точка 3 и член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ХС седница, одржана на 20.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗА- ДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 62/95) се вршат следните измени:

а) Во точка 3 став 2 се брише.

б) Точка 7 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/ ХС- 2/2001
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1428.

Врз основа на член 19, став 3 точка 1 и член 63 точка 16 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ХС седница, одржана на 20.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ- НОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за одржување на минимална ликвидност на банките ("Службен весник на РМ" бр. 7/97 и 47/97) се врши следната измена:

Во точка 2 став 3 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/ ХС- 3/2001
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1429.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000), и врз основа на член 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата ХС седница, одржана на 20.09.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЈМАЛИОТ ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ- НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.2001 ДО 31.12.2001 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 93.972.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.10.2001 до 31.12.2001 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.10.2001 година.

О. бр. 02-15/ХС- 4/2001
20 септември 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

34.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 30.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2001 година, за службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за физички и правни лица - домашни претплатници, ќе изнесува 8.000,00 денари, со можност за плаќање на рати, на начин што ќе го определи ЈП Службен весник на Република Македонија д.о. Скопје.

Член 3

Цената на годишната претплата за службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година за странските претплатници, како и за домашните правни или физички лица со седиште или живеалиште во странство, ќе изнесува 540 ДЕМ.

Член 4

Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-3288/1
30 ноември 2000 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Трајко Вељановски, с.р.

35.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 30.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарт на прописи на Република Македонија за 2001 година, кој го издава Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија д.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата за 2001 година, за Регистарт на прописи на Република Македонија, ќе изнесува 3.200,00 денари.

Член 3

Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-3288/2
30 ноември 2000 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Трајко Вељановски, с.р.

36.

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 30.11.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на огласи, акти и неважни документи во службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година.

Член 2

Цената за објавување на огласи, акти и неважни документи кои се објавуваат со надомест согласно законот во "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година, се утврдува во износ утврден во Тарифата за висината на надоместокот за објавување на огласи, акти и неважни документи во "Службен весник на Република Македонија", која е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-3288/3
30 ноември 2000 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Трајко Вељановски, с.р.

ТАРИФА
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И
НЕВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"
во 2001 година

(цената е во денари)

Р. бр.	ОПИС	Шифра	ЦЕНА ВО 2001 год.
	ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ		
1	ОСНОВАЊЕ - ЗАПИШУВАЊЕ НА ДРУШТВА	501	880
2	ПРОМЕНА ВО СУД. РЕГ. НА ДРУШТВАТА	502	560
3	УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ЗТД И ДРУГИ	505	1130
4	ПОВИКУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ-ЛИКВНА ТД	508	750
5	ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТ. И ТД	509	750
6	ЈАВНИ ПОВИЦИ (за објавена една страна во весникот)	601	6.320
7	ОБЈАВИ, ПОВИЦИ, ОГЛАСИ И ДР. ТЕКСТОВИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ТД (за објавена една страна во весникот)	602	6.320
8	ИСПРАВКА-ИЗМЕНА (КОРЕКЦИЈА) (за објавена една страна во весникот)	603	6.320
9	ТРАНСФОРМАЦИЈА-ИИ -ОБЈАВА	604	2.530
10	ЗАПИШ. ВО РЕГИС. НА ПРЕТСТАВНИШ. НА СТРАН. ЛИЦА	606	1.900
11	ПОНУДИ (за објавена една страна во весникот)	607	6.320
12	ОДЛУКА-И (за објавена една страна во весникот)	608	6.320
13	ПРАВИЛНИК (за објавена една страна во весникот)	609	6.320
14	КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР (за објавена една страна во весникот)	610	6.320
15	СПОГОДБА-И (за објавена една страна во весникот)	611	6.320
16	СООПШЕНИЕ (за објавена една страна во весникот)	612	6.320
17	КОНКУРС ЗА ПОЛАГ. НОТАРИСПИТ (за објавена една страна во весникот)	614	6.320
18	КОНКУРС ЗА ДОДЕЛНА КОНЦЕСИИ (за објавена една страна во весникот)	615	6.320
19	ПОКАНА ЗА МЕЃНАР. ПРЕТКВАЛИФ. (за објав. една страна во весникот)	616	6.320
20	БИЛАНС НА УСПЕХ (за објавена една страна во весникот)	617	6.320
21	СТАТУТ-И (за објавена една страна во весникот)	618	6.320
22	ОДЛУКИ за трансформација на претпријатија со општес. капитал (за објавена една страна во весникот)	619	6.320

23	КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ(за објавена една страна во весникот)	620		6.320
24	ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА	621		630
25	ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА	622		630
26	ОГЛАСИ за поминување на поранешни сопственици или правни слобесници	623		2.530
27	ЈАВЕН ПОВИК ЗА УПИС НА АКЦИИ(за објавена една страна во весникот)	625		6.320
28	ОБЈАВА ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ АКЦИИ	626		630
29	БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ(за објавена една страна во весникот)	627		6.320
30	ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ(за објавена една страна во весникот)	628		6.320
31	ПОНИШТУВАЊЕ-СТОРНО(за објавена една страна во весникот)	629		6.320
32	МЕГУНАР. КОНКУРС ИЛИ ПОВИК(за објавена една страна во весникот)	630		6.320
33	СТАТУТАРНА ОДЛУКА(за објавена една страна во весникот)	631		6.320
34	ОГЛАС(за објавена една страна во весникот)	634		6.320
35	ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПР. ЦЕНИ НА ЦИГАРИ	636		2.530
36	ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА(за објавена една страна во весникот)	638		6.320
37	ИЗВЕСТУВАЊЕ(за објавена една страна во весникот)	639		6.320
38	ПЛАН ЗА СПОЛУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	640		6.320
39	ОТРАНИЧЕН ПОВИК(за објавена една страна во весникот)	641		6.320
40	ДОПОЛНУВАЊЕ(за објавена една страна во весникот)	642		6.320
41	ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна во весникот)	643		6.320
42	ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈА	644		6.320
43	ОБЈАВИ ПО ЗАКОНОТ ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈАТА	645		6.320
43	СУДСКИ ОГЛАС-И ВО ГРАЃАН.ПОСТАПКА	700		630
44	ЛИКВИДАЦИЈА НА ДРУШТВА	701		750
45	СТЕЧАЈ НА ДРУШТВА	702		750
46	РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ	705		630
47	СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПРОЈАБЖА-ЛИЦИТАЦИЈА	706		630
48	ОГЛАС-И	707		630
49	ПРЕСТАНОК-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД	708		750
50	РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ	709		630
51	НОТАРСКИ ОГЛАСИ	801		630
52	НОТАРСКИ ОГЛАС по Законот за залог и Законот за договорна хипотека	802		630
53	ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА ЗАНАЕТ.ДЕЛНОСТ	200		245

ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖНИ ДОКУМЕНТИ				
1	ПАСОШИ	101		245
2	ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА	102		120
3	РАБОТНА КНИШКА	103		120
4	ВОЕНА КНИШКА	104		120
5	ЧЕКОВНА КАРТИЧКА	105		120
6	СВЕДИТЕЛСТВО-А	106		120
7	УЧЕНИЧКА КНИШКА	107		120
8	ИНДЕКС	108		120
9	ДОЗВОЛА	109		120
10	ДИПЛОМА	110		120
11	ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА	111		120
12	ОПШТ	112		120
13	ШТЕДНА КНИШКА	113		120
14	ЛИЧНА КАРТА	114		120
15	УВЕРЕНИЕ	115		120
16	ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА	116		120
17	ДАНОЧНА КАРТИЧКА	117		245
18	МАГНЕТНА КАРТИЧКА	119		245
19	ИЗБИРАЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА	120		120
20	СЕРТИФИКАТ	121		380
21	ПОЛИСА	122		120
22	ОРУЖЕН ЛИСТ	125		120
23	РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетчиска дејност	301		245
24	РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА претставништво на странско лице	302		440
25	РЕШЕНИЕ за компензациони работи во странство	304		440
26	ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ	401		380
27	ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ	402		380
28	ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ	403		380
29	ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ	404		380

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на користење на недвижен имот, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 14/1999, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Во член 2, ред 1, наместо "КП 12206" треба да стои "КП 12211".

Бр. 23-5117/2 Од Владата на Република
25 септември 2001 година Македонија
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скопје, Вонпроцесно одделение ВПП. бр. 104/97 од 14.09.2001 година на втори кат соба број 8 на ден 31.10.2001 година во 8,30 часот ќе се одржи рочиште за продажба на монтажна барака која се наоѓа на ул. "Симче Настевски" бр. 7-б нас. Радишани - Скопје во површина од 108,39 м² која е сопственост на предлагачот Китановска Душанка и противниците Слободан Китановски и Добре Китановски секој на по 1/3 идеален дел по пат на јавно и усно наддавање.

Пазарната вредност на монтажната барака на горенаведената адреса на денот на вештачењето 04.07.1997 година изнесува 86.712 германски марки во денарска противвредност според средниот курс на марката што го утврдува НБ на РМ на денот на продажбата како почетна цена за јавно наддавање.

Сите заинтересирани правни и физички лица се должни на денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат на судски депозит износ од 1/10 од утврдената почетна цена за јавното наддавање.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ВПП.бр. 104/97.
(22650)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. бр.936/2000 по тужба на тужителот Малковска Снежана од Велес, против тужениот Малковски Лазо од Велес сега со непознато место на живеење и престојување, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот Малковски Лазо од Велес, е поставен стручниот соработник на овој суд Билјана Јачева, согласно со чл. 78 ст. 2 т. 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот Малковски Лазо од Велес не се јави пред судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.936/2000.
(22710)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци ВПП.бр. 10/99 од 11.09.2001, се води спор за определување на паричен надоместок за експроприрано земјиште, оформен по предлог на предлагачите Чукарков Киро, Чукарков Александар и др. од Кавадарци против противникот Општина Кавадарци и Фондот за магистрални и регионални патишта Скопје.

Судот на предлагачот Чукарова Мица од Кавадарци и назначи привремен застапник и тоа Маја Китанова од Кавадарци кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Се повикува предлагачот Чукарова Мица да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој

рок предлагачката или нејзиниот полномошник не се јават во судот, а истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник ќе ја застапува во постапката по овој предмет се додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и поставил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, ВПП.бр. 10/99.
(22895)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред Основниот суд во Ресен со П. бр. 61/2001 година е поднесена тужба за развод на брак од тужителот Агим Комина од Ресен, ул. "5-ти Ноември" бр. 21, преку пол. адв. Сашо Тасевски од Ресен, против тужената Ракибе Комина од Охрид сега во Германија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Ракибе Комина од Охрид, сега во Германија со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно судот по службена должност ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините права и интереси, а се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 61/2001.

(22789)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 636/2001 од 18.09.2001 година се води постапка по тужба на тужителот Јусуфи Мемет и др. од с. Слатина Тетово, против тужениот Маринковски Јовчев Јосиф од с. Теарце Тетово, а сега со непозната адреса во странство поради исполнување на договор.

Бидејќи тужениот Маринковски Јосиф од с. Теарце е со непозната адреса, за истиот да биде објавен оглас да во рок од 15 дена да се јави во судот или одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок на истиот да му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 636/2001.

(22893)

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 626/2001 од 14.09.2001 година се води постапка по тужба на тужителот Акики Ферик од с.Челопек, против тужената Акике Јетмире од с.Челопек, а сега со непозната адреса во странство поради развод на брак.

Бидејќи тужената е со непозната адреса во странство, за истата да биде објавен оглас во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или одреди свој полномошник, а во спротивно на истата да и биде поставен времен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 626/2001.

(22894)

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 625/2001 од 13.09.2001 година по тужба на тужителката Камиле Адеми од с. Челопек, против тужениот Рухан Амети од с. Лавце, а сега со непозната адреса во странство се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужителот односно тужениот Рухан Амети да се јави на судот да достави адреса или да овласти пол. кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи во Тетово на тужениот ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 625/2001.

(22896)

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 595/2001 од 12.09.2001 година по тужба на тужителот Куртиши

Рамадан од Тетово, против тужените Цела Таип, Абдулаи Асије, Абдулаи Љутви, Абдии Аземије, Абдии Хума, Абдии Наџије, Абдии Несир, Абдии Рамиз и Абдии Ремзи сите се од с. Мала Речица, а се непозната адреса во странство, се води постапка за сопственост.

Се повикуваат тужените да се јават на судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа во Тетово на тужените ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 595/2001.
(22897)

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 497/2001 од 12.09.2001 година се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужба на тужителот Цафери Зухди од Тетово и Цафери Сабри од Тетово против тужениот Садики Ибраим Аљуш од Тетово ул."Ленин" бр. 87, сега со непозната адреса во Р.Турција, вредност на спорот 200.000 денари.

Се повикува тужениот Садики Ибраим Аљуш од Тетово ул."Ленин" бр. 87, сега со непозната адреса во Р. Турција да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок овласти свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за неговите интереси и права до правилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 497/2001.
(22898)

Пред Основниот суд во Тетово О. бр. 257/2001 од 12.07.2001 година во тек е оставинска постапка за расправање на оставината на пок. Реџепа Џемазије бивша од с. Џепчиште, а по предлог на Реџепа Исџам од с. Џепчиште.

Бидејќи наследникот Реџепа Енвер син на покојната по кажување на полномошникот на предлагачот се наоѓа во странство, во Германија со непозната адреса.

Се повикува лицето Реџепа Енвер од татко Мевалип од с. Џепчиште, времено на работа во Германија да се јави во Основниот суд во Тетово за расправање на оставината на пок. му мајка Реџепа Џемазија бивша од с. Џепчиште во рок од 1 година по објавување на огласот, а во спротивно судот на истиот ќе му постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 257/2001.
(22902)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2183/2001 од 12.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02034149?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за организирање, курсеви за изучување на странски јазици СИХ ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб.

Основната главница се зголемува за: 35.000 ЕВРА или 2.170.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2183/2001.
(22952)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 164/2001 од 7.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011578?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство на мебел ИНТЕР МОБИЛ Абдулбесир и др. ДОО экспорт-импорт с. Голема Речица, Тетово.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 21.599.200,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2183/2001.
(22953)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1121/2001 од 7.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011297?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружникот, преносот на удел и зголемување на основната главница на Друштвото за меѓународен транспорт, промет и услуги НЕС-КОМЕРЦ Катип и др. ДОО экспорт-импорт с. Синичане, Камењане.

Истапува содружникот Виолета Етемовска и врши пренос на уделот.

Се врши и зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1121/2001.
(22954)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1648/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041238?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ШАРТЕКС-М ДООЕЛ Алексковска Светлана экспорт-импорт, ул. "Маршал Тито" бб, Тетово.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1648/2001.
(22955)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2501/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02027101?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за транспорт, производство и трговија ЕУРО СИЛБО Зекирија и др. ДОО увоз-извоз Скопје ДТЦ Естакада, бул. "Едвард Кардељ" бр. 9, локал 35, Скопје.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 6.074.500,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2501/2001.
(22956)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2334/2001 од 5.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02019680?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот, пристапувањето на содружникот и зголемување на основната главница на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија ИНТЕГРАЛ ТРЕЈД, Мехмед ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "П Македонска бригада" бр. 6/1, Скопје.

Се менува називот на друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за транспорт, шпедиција и трговија ИНТЕГРАЛ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје.

Во друштвото пристапува Кипровски Љубиша од Скопје со одлука од 22.08.2001 год.

Основната главница се зголемува за 8.000,00 ЕВРА или за 503.700,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2334/2001.
(22957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2159/2001 од 14.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02030161?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и инженеринг ЕЛИНГ Иван и Димитар ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 41-а.

Основната главница на друштвото се зголемува за 76.000.000,00 денари, или 1.246.841,8 ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2159/2001.
(22958)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1296/2001 од 09.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02017361?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за инженеринг, производство, трговија и услуги МЕТАЛЕКС, Љубен ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Едвард Кардељ" б.б., Кавадарци. Зголемена главница од: 8.811.900,00 денари или 284.255 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1296/2001. (22959)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 252/2001 од 5.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-6981?-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основната главница на Штедилницата "ФУЛМ" ДОО Скопје, ул. "Железничка" бр. 58, Скопје.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 34.556.128,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 252/2001. (22960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1665/99 од 30.11.2000 година, во регистарска влошка бр. 02007171?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, истапувањето на содружникот и намалување на основната главница на Друштвото за услуги и трговија СТУДИОТЕЛ Санде и Зоран експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Радишанска" бр. 232.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за услуги и трговија СТУДИОТЕЛ Санде експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Радишанска" бр. 232.

Од друштвото истапува Горѓиевски Зоран.

Се врши намалување на основната главница за износ од 170.500,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1665/99. (22961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1842/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02024180?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница, проширување на дејност и промена на управителот на Друштвото за туристички услуги и трговија СИВА Канет компани увоз-извоз Скопје, ул. "Јордан Хадиконстантинов Цинот" бр. 20.

Кон друштвото пристапува содружникот Кочан Цеват.

Дејноста во надворешен промет се проширува со: угостителски и туристички услуги.

Се разрешува Кочан Цеват, а се именува новиот управител Петрушевска Василка, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1842/2001. (22962)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2347/2001 од 10.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02017693?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето, основачот и промената на управителот на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АМИДА ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1-4/9.

Промена на седиште на: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги АМИДА ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "27 Март" бр. 7-а.

Пристапува основачот Владимир Јосифовски од Скопје на ден 10.08.2001 год.

Истапува основачот Милан Вукотиќ од Ниш на ден 10.08.2001 год.

Се брише: Милан Вукотиќ, управител без ограничување, а се запишува Кокинос Коленцев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2347/2001. (22963)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1746/2001 од 15.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02009063?-4-11-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуката за зголемување на основната главница на Друштвото за издавачка дејност Култура акционерско друштво Скопје, бул. "Св. Климент Охридски" бр. 68а.

Друштвото за издавачка дејност култура акционерско друштво Скопје ја зголемува основната главница во друштвото со издавање на 10 000 обични акции од втора емисија кои гласат на име.

Вкупниот износ на кои се издаваат акциите од втората емисија е 1.000.000 дем во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на уплатата.

Номинална вредност на една акција е 100 дем, акциите од втората емисија се наменети за познат купувач.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1746/2001. (22964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2085/2001 од 22.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016014?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на друштвото за производство, трговија и услуги ГАМ-ГАМ КОМЕРЦ Џељал Рушити ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Б. Кочовски" бр. 36.

Основната главница на друштвото се зголемува за 2.858.400,00 или 46.103,00 еур.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2085/2001. (22965)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2179/2001 од 11.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02014212?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕКСИМ-КОМЕРЦ Наташа и Владимир ДОО Скопје, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 23-а.

Се врши зголемување на основната главница на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕКСИМ-КОМЕРЦ Наташа и Владимир ДОО Скопје, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 23-а, во износ од 2.822.400,00 денари или 46.268 евра, што претставува дел од нето (оданочена) нераспределена добивка од 1998, 1999 и 2000 година.

Вкупниот основачки влог на основачите заедно со претходното вложување од 359.600,00 денари или 11.600,00 дем со конверзација на дем во еврo, и новиот проценет основачки влог од 2.822.400,00 денари или 46.268 евра, сега изнесува 3.182.000,00 денари или 52.164 евра.

На содружниците сразмерно на своите вложувања им припаѓа: на Наташа Гацовска износ од 1.591.000,00 денари или 26.082 евра и Владимир Гацовски износ од 1.591.000,00 денари или 26.082 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2179/2001. (22966)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2441/2001 од 10.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013512?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намеруваното намалување на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт АУТОТРАНСПОРТ-Маринета и др. ДОО Куманово, ул. "Стојан Сликаp" бр. 11.

Упис на намерувано намалување на основна главница на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт АУТОТРАНСПОРТ-Маринета и др. ДОО Куманово, ул. "Стојан Слика" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2441/2001. (22967)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2364/2001 од 6.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039551?-4-04-000, ја запиша во трговскиот регистар одлуката за зголемување на основната главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 7, Скопје.

Запишување на одлуката за зголемување на основната главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2364/2001. (22968)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 267/2001 од 30.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-69962-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основениот влог на Приватната здравствена организација - специјална болница по гинекологија и акушерство "СИСТИНА МЕДИКАЛ", ул. "Лондонска" бр. 19, ТЦ Тафталиџе 2, Скопје.

Се зголемува основниот влог на ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ со дополнително вложување од страна на основачот ЈООЛ С.А. од Лугано, Швајцарија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 267/2001. (22969)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2172/2001 од 23.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02033928?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАЛИТЕТ ЛИМ Томе ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Браќа Рибар" бр. 38.

За ликвидатор се именува Стефановски Томе и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2172/2001. (22970)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2311/2001 од 31.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 3-02000747-000-01, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на Трговското друштво за производство, транспорт, шпедиција и трговија "БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО экспорт-импорт Куманово ул. "Октомвриска Револуција" бр. 53, лок. 15, Куманово.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство, транспорт, шпедиција и трговија "БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО экспорт-импорт Куманово ул. "Октомвриска Револуција" бр. 53, лок. 15, Куманово. Ликвидатор Драган Тасевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2311/2001. (22971)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2248/2001 од 17.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02033551?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ОМЕР КОМЕРЦ 1 Кумрије и др. ДОО увоз-извоз ул. "Тоде Мендол" бр. 7, Куманово.

За ликвидатор се именува лицето Сакиповски Омер и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2248/2001. (22972)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1811/2001 од 23.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02013323?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар постапката на ликвидација на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало ТОВИС Виолета ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Жарко Зрењанин" бр. 193, Скопје.

Друштвото се брише од трговскиот регистар поради исполнети услови за ликвидација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1811/2001. (22973)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2373/2001 од 06.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02015474?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанокот со работа на ДООЕЛ на Трговското, производно, монтажно и услужно друштво КЕРАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје ул. "Дрезденска" бр. 19, Скопје.

Трговско, производно, монтажно и услужно друштво КЕРАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје ул. "Дрезденска" бр. 19, Скопје.

Петрески Мирко - ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2373/2001. (22974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2192/2001 од 10.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02017647?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ДООЕЛ на Друштвото за внатрешен и надворешен промет КЕШ-КОМЕРЦ Ибрахим ДООЕЛ экспорт-импорт с. Љубин ул. "100" бр. 12/6, Сарај.

Се запишува бришење на: Друштво за внатрешен и надворешен промет КЕШ-КОМЕРЦ Ибрахим ДООЕЛ экспорт-импорт с. Љубин ул. "100" бр. 12/6, Сарај, по спроведена ликвидација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2192/2001. (22975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2387/2001 од 10.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02012637?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за проектирање и инженеринг НЕИМАР 95 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Бул. "Партизански одреди" бр. 155/II-37.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за проектирање и инженеринг НЕИМАР 95 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Бул. "Партизански одреди" бр. 155/II-37. Ликвидатор: Драган Величкоски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2387/2001. (22976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2238/2001 од 23.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02004512?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето по спроведената ликвидација на Трговското друштво за промет, посредување, услуги и застапување ЈУ-ЕЛ экспорт-импорт ДОО Христијан и др. Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 42/1-2.

Бришење на Трговско друштво за промет, посредување, услуги и застапување ЈУ-ЕЛ экспорт-импорт ДОО Христијан и др. Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 42/1-2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2238/2001. (22977)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2365/2001 од 10.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02034016?-8-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар престанокот на друштвото на Друштвото за трговија и услуги на големо и мало АВТОДОМИНАТОР Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Робеспјерова" бр. 10-а.

За ликвидација на друштвото е именувано лицето Стефан Попстефанов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 2365/2001. (22980)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 2073/2001 од 28.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02030746?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Трговското друштво за производство, промет и услуги САНА-КОМПАНИ Александар и Ана ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Георги Димитров" бр. 28/1-13.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за производство, промет и услуги САНА-КОМПАНИ Александар и Ана ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Георги Димитров" бр. 28/1-13. За ликвидатор се запишува Благоја Сидоска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 2073/2001. (22983)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1918/2001 од 16.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02006836?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за производство, трговија и услуги ОКОРТИКО Атанасиос ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Лилјана Стојановска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1918/2001. (22984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 2437/2001 од 11.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02026691?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ВЕЛО М Марјан ДООЕЛ Куманово ул. "Јоско Илиевски" бр. 11.

Друштво за производство, услуги и трговија ВЕЛО М Марјан ДООЕЛ Куманово ул. "Јоско Илиевски" бр. 11. ликвидатор: Петровски Марјан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 2437/2001. (22985)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 2093/2001 од 24.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02014800?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ДИКЕ Икмет и др. увоз-извоз, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 24-а, Скопје.

За ликвидатор се именува Икмет Мандак и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 2093/2001. (22986)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 827/2001 од 30.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 01008577?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар објавата за поделба на план на Друштвото за производство и монтажа на термоенергетски и електро уреди и инсталации ГРОМ увоз-извоз Прилеп ДОО ул. "Крушевска" бр. 11-а, Прилеп.

Објава на план за поделба на Друштво за производство и монтажа на термоенергетски и електро уреди и инсталации ГРОМ увоз-извоз Прилеп ДОО. Друштвото се дели на:

Прв субјект: Друштво за производство и монтажа на термоенергетски и електро уреди и инсталации ГРОМ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Методија Николоски Прилеп, со седиште на ул. "Крушевска" бр. 11-а, Прилеп и Втор субјект: Друштво за производство и монтажа на термоенергетски и електро уреди и инсталации ГРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Анета Николоска Прилеп, со седиште на ул. "Крушевска" бр. 11-а, Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 827/2001. (22510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2593/2001 од 5.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041814?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за производство, промет и услуги КОРИТИШТА ДООЕЛ увоз-извоз с. Света Петка, Сопиште.

Основач: Аметовски Рамадан од с. Света Петка Сопиште.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги КОРИТИШТА ДООЕЛ увоз-извоз Сопиште.

Седиште: с. Света Петка, Сопиште.

Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.25, 22.33, 24.30, 24.64, 24.66, 25.21, 25.22, 25.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.30, 33.40, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 28.11, 28.12, 28.22, 28.63, 36.11, 36.12, 45.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Целосна одговорност.

Управител: За управител на Друштвото се одредува лицето Аметовски Рамадан.

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2593/2001. (18777)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2267/2001 од 2.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041513?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ИФЕСТОС ДОО Скопје, ул. "Дамаска" бр. 15-в.

Се основа Друштво за производство, трговија и услуги ИФЕСТОС ДОО Скопје, ул. "Дамаска" бр. 15-в.

Основачи: Брадиќ Иван и Тасевска-Лабринеас Лаура од Скопје.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.12, 24.14, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.62, 25.23, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.81, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 36.62, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11,

51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.70, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Дејности од надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми и лица, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, реекспорт, продажба на странски стоки од консигнациони складови, комисиони работи, меѓународен превоз.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот одговара со својот имот.

Управител без ограничување е Тасевска Лебринаеас Лаура од Скопје. Го застапува Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Друштвото има основна главница од 161.200,00 или 5.200 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2267/2001. (18778)

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 12/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението Авто мото спортски клуб "ДЕРБИ" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на Р. Македонија, а седиштето на здружението е на ул. "Маркова" бр. 15, Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 13.07.2001 год.

Од Основниот суд во Велес. (22292)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 14/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението за техничка култура Велес од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Алексо Демниевски" бб СРЦ "25 Мај" во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 23.07.2001 год.

Од Основниот суд во Велес. (22293)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 51/98 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението Феријален центар Велес од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Трајче Панов" бр. 22, Велес.

Здружението е во својство на правно лице од 10.03.1999 год.

Од Основниот суд во Велес. (22294)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 11/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружение на Регионален Сојуз на земјоделците од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Благој Горев" бр. 135/26 во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 30.08.2001 година.

Од Основниот суд во Велес. (22295)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 5/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението "Стечајци од Порцеланка" хуманитарно здружение од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Никола Карев" бр. 1/14, Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 27.04.2001 година.

Од Основниот суд во Велес. (22296)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 13/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението Автомото спортски клуб "СТАРТ" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а седиштето на здружението е на ул. "Владимир Назор" бр. 2, Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 13.07.2001 година.

Од Основниот суд во Велес. (22298)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 10/2001 од 06.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението на ракометни судии при Ракометен Сојуз на Македонија од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на Р. Македонија, а седиштето на здружението е на ул. "Љубен Весов" бр. 128 во Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 09.05.2001 година.

Од Основниот суд во Велес. (22300)

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 8/2001 од 06.09.2001 година, го запишува здружението на граѓани и фондации Здружението Клуб на атлетска гимнастика - Боди Билдинг, фитнес и рекреација "Лев" од Велес.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Димитар Влахов" бр. 14, Велес.

Здружението е со својство на правно лице од 14.05.2001 година.

Од Основниот суд во Велес. (22302)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. бр. 1/2001 за 2001 од 20.02.2001 година, се запишува здружение под име Пинг-понг клуб "Арена" од Кавадарци, кое ќе се залага за: придонесување во развојот на спортот-пинг понг, со негово омасовување и формирање на екипа која ќе биде раководена од стручни лица од оваа област, натпреварување на овој клуб било на турнири, било во спортска лига, развивање на спортска култура на членовите, како и другарски односи и натпреварувачки дух.

Седиштето на клубот се наоѓа во Кавадарци на ул. "Киро Спанцов" бр. 62 и ќе делува на подрачјето на Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (22185)

Основниот суд Кратово во Кратово со решение ЗГ. бр. 9/2001 од 11.09.2001 година, со седиште во с. Туралево, се запишува здружението на граѓани и фондации за развивање на сите категории на фудбалското натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија во клубови со основна цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности заради развој и унапредување на фудбалот како спорт посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на

спортскиот клуб, задоволување на потребите за рекреирање на граѓаните во склад со материјалните можности како и соработка со други клубови и спортски здруженија.

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22699)

Основниот суд Кратово во Кратово со решение ЗГ. бр. 10/2001 од 11.09.2001 година, се запишува здружението на граѓани и фондации Фудбалски клуб "ГИМНАЗИЈАЛЕЦ" од Кратово, ул. "Вељко Влаховиќ" бб (Гимназија) за развивање на сите категории во фудбалското натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови со основна цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности заради развој и унапредување на фудбалот како спорт посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на спортскиот дух, за задоволување на потребите за рекреирање на граѓаните во склад со материјалните можности како и соработка со други клубови и спортски здруженија.

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22700)

Основниот суд Кратово во Кратово со решение ЗГ. бр. 11/2001 од 11.09.2001 година, се запишува здружението на граѓани и фондации Прогресивното движење "МАКЕДОНСКА ИДНИНА" од Кратово, со седиште во Кратово на ул. "Какашевски Горги" бр. 8.

Цел и задачи: да работи на развојот и заштита на човекот и човековите права, подобрување на животната средина и стандард, создавање висока свест за добро живеење, добро здравје, свест, чување и унапредување на здравјето на семејството, развивање на хуманитарни чувства, социјална сигурност, меѓусебна солидарност, борба против сите болести, особено зависност од пушење, пиење и дрогирање, борба за поголемо стекнување на знаење низ образованието, физичката, музичката и еколошката култура, формирање на разни клубови секции, за остварување на заштитани цели, организирање мировни и економски движења и хуманитарни активности, активности за здружување со невладини организации од целиот свет, расправа и влијанија врз одлучувањето по документите и законските акти со кои се уредува положбата на човекот, граѓаните, државата, да гради долготрајни односи на соработка солидарност и рамноправност помеѓу членовите, следење, спроведување и применување на меѓународните декларации и други меѓународни документи за заштита на човекот, изградба на сопствена структура да создаде стручни тимови кои ќе подготвуваат најразновидни и сеопфатни проекти и др. видови дејности, помагање и организирање на активности, разни фондови во корист на Република Македонија и македонскиот народ.

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22701)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег. зг.бр. 7/2001 година, се запишува здружението на граѓани со назив Здружение за образование, култура, уметност и спорт "Нијази Беј", Ресен.

Здружението има за цел развој, афирмација и создавање на младите луѓе од општина Ресен и од Републиката како и едукација во врска со меѓународните конвенции и универзалните декларации за правата и слободите без никаков вид на дискриминација, образование, културен, уметнички и спортски развој на младината и на сите други жители на Р. Македонија, хуманост со активности и акции, градење на сопствена структура која ќе подготвува проекти за развој на младите луѓе и реализирање на истите, афирмирање и презентирање на традицијата, културата и живеењето на Турците, едукација на младите луѓе и вклучување и

организирање во општествениот живот, развој и негување на меѓунационалните односи, развивање на психифизичките способности на младите и др.

Седиште на здружението се наоѓа во Ресен на ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 183.

Лице овластено за застапување на Здружението е Енџин Бахтијар, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен. (22294)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Зг. бр. 59/01 од 03.09.2001 година, во регистарот за Здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Здружението под името ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА - Невладина организација за заштита на животната средина од Скопје, со седиште на Здружението во Скопје на ул. "Архимедова" бр. 5 и со дејствување на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели и задачи на здружението се: заштита на животната средина од хемиски загадувања, залагање за примена на чисти технологии, залагање за модификација и замена на старите со чисти технологии, мониторинг на животната средина од хемиски загадувања, посебно мониторинг на загадување на животната средина од перзистентни органски полутанти, еколошка едукација, издавање на брошури, книги, друг материјал за популаризација и разбирање на хемиските аспекти во загадувањето на животната средина, организирано дејствување во унапредување на заштитата на животната средина, обезбедување на соодветна застапеност на хемичарите во стручни тела на министерствата и владините агенции и организации, стручна и едукативна помош на еколошките организации во Македонија, обезбедување ефективна соработка со владини агенции и со донаторите, соработка со невладини домашни и странски организации со слична дејност.

Со денот на запишувањето на здружението на граѓани Зелена Хемија - невладина организација за заштита на животната средина од Скопје 03.09.2001 година ова здружение отпочнува со работа и се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 59/2001. (22736)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II.Рег.Зг. бр. 65/2000 од 26.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Здружението доброволно противпожарно друштво "ПЕТРОВЕЦ" од с. Петровец.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението Доброволно противпожарно друштво "ПЕТРОВЕЦ" од с. Петровец.

Дејноста на здружението е: унапредување на доброволното противпожарство и заштита од пожари, спроведување на мерки за заштита од пожари, вклучување на младинци во работата, развивање и покривање на активности за заштита од пожари, вршење на едукативно просветна дејност, соработка со други и слични здруженија.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружението доброволно противпожарно друштво "ПЕТРОВЕЦ" од с. Петровец се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 65/2000. (22631)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Зг. бр. 64/2000 од 16.01.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис на здружението на граѓани под името на сојузот кое гласи Општински противпожарен сојуз "Петровец" од Петровец со седиште на сојузот во Петровец - Скопје.

Основните цели и задачи на Општинскиот противпожарен сојуз да се грижи за омасовување на организацијата, презема мерки за унапредување на степенот на заштита од пожар, ја ускладува активноста на доброволните противпожарни друштва, се грижи за опременоста и модернизацијата на доброволните противпожарни друштва, организира превентивна дејност со цел за заштита од пожар, води евиденција за состојбите и работата на доброволните противпожарни друштва, им дава стручна помош на доброволните противпожарни друштва при набавка и избор на противпожарни справи и опрема, предлага доделување на соодветни знаци на признанија и одликувања на противпожарни друштва, поделни членови, органи, поединци, граѓани за заслуги во унапредување во заштитата на пожари покажана храброст при гасење на пожар и спасување на загрозени лица и имоти, организира и спроведува противпожарни натпревари, вешти смотри, изложби и други противпожарни манифестации во рамките на општината, организира советувања, семинари, и други стручни состаноци за разгледување проблеми од значење за заштитата од пожар, се грижи за стручно оспособување на кадри за потребите на противпожарната организација со програма донесена од Противпожарниот сојуз на Македонија и врши други работи дадени на сојузот врз основа на закон и други прописи.

Со денот на запишувањето во регистарот општинскиот противпожарен сојуз Петровец од Петровец се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Згф.бр. 64/2001. (22630)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Згф. бр. 61/2001 од 07.09.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации поднесено од Здружението на граѓани МАК ЦЕРТ со седиште во Скопје, на ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 41 во Општина Кисела Вода.

Целите и задачите на здружението се: потврдување на усогласеноста на системите за квалитет во трговските друштва, институции и компании со барањата на меѓународните и националните стандарди за квалитет, давање на мислење за соодветноста на изјавата за заштита на животната средина, потврдување на системот за управување со заштитата на животната средина во согласност со меѓународните стандарди, како и со националните стандарди, закони, гранкови и други прописи, изработка на безбедносни и еколошки проценти, елаборати и студии, издава сертификати (потврди за ускладеноста) пропишани според ИСО 9000, ИСО 14000 и други меѓународни стандарди, за што се води евиденција како и на други прописи и интерни акти за управување со квалитетот.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Здружението на граѓани МАК ЦЕРТ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Згф.бр. 61/2001. (22629)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден број 46 за 2001 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име фудбалски клуб "Галичани" од с. Галичани.

Како основни цели и задачи на клубот се придонес во развојот на спортот и физичката култура во општината, придонес во развојот, усовршувањето и унапредувањето на фудбалот во општината, придонес

во остварувањето на статусот на клубот, фудбалерите, тренерите и спортските работници, учество во фудбалско првенство, придонес во обезбедување на регуларно првенство, обезбедување на нормални услови за одигрување на првенствени средби, безбедно одигрување на натпревари на сопствено фудбалско игралиште, спречување на партиско и политичко дејствување во клубот и други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во село Галичани.

Лица овластени за застапување и претставување во клубот се Велјаноски Стеванче - претседател на клубот и Звездакоски Томе - директор-секретар на клубот.

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 46/2001.

(22782)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден број 48 за 2001 година се врши упис на основање на здружението на граѓани со име Центар за афирмација на цивилните вредности "АРИ-ЈАДНА" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се афирмација на цивилните вредности во сите вредности од сите сфери од човековите духовни активности посебно во културата, унапредување и подобрување на меѓуетничките односи на граѓаните на Општина Прилеп, развивање на граѓанската толеранција и соработка, соработка со слични здруженија и со сите хуманитарни организации во земјата и странство, заштита на граѓанската слобода и правата на граѓаните, спречување на појава на компликации и разрешување на конфликти во меѓуетничките односи, обука на граѓаните за работа со компјутери, доделување на хуманитарна помош, организирање на хуманитарни организации, финансиска помош на талентирани деца, унапредување на здравството, зачувување на културното наследство, планирање на семејството и други цели.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Панде Чесноска" бр. 15.

Лица овластени за застапување и претставување на здружението се Синадиноска Барбара и Ристески Благоја.

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 48/2001.

(22783)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации по реден број 47 за 2001 година се врши упис на основање на здружение на граѓани со име ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "СОНЦЕ" од Прилеп. Како основни цели и задачи на друштвото се: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на еколошките активности, унапредување на културата во екологијата на територија на Општина-Прилеп, координирање на програмските активности поуспешно презентирање на екологијата кај нас и во светот, унапредување на здравата животна средина, учество и организирање на државни и меѓународни семинари и курсеви од областа на екологијата, соработка со сите еколошки друштва и друго.

Седиштето на друштвото е во Прилеп, на ул. "Гоце Делчев" бб.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото е Конески Љупчо од Прилеп, ул. "Егејска" бр. 112 - претседател.

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 47/2001.

(22784)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег. Згф. бр. 37/98 од 20.01.1999 година во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: Се одобрува упис во регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Информативен центар за церебрална парализа - Скопје, под името Информати-

вен центар за церебрална парализа Скопје, со седиште на здружението во Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 74, Скопје, Општина Кисела Вода, а во односите со странство Здружението ќе го употребува името на Здружението на англиски јазик кое гласи: Инфо центар фор церебралпалси - Скопје.

Дејствувањето и работата на Здружението е на територијата на Република Македонија, а основните цели и задачи се: обезбедување стручни совети, примена на искуства, обезбедување стручна литература, соработка со институции и организации во земјата и во странство, обезбедува ортопедско - ортотичко - трауматолошки помагала, апарати, координирање и помош во упатување на лица заболени од церебрална парализа на лекување во трауматолошки центар и клиники во земјата и во странство, информативно научна едукација за работа со персонални сметачи, помош при вработување, за сите лица заболени од оваа и на неа слични болести, како и за нивните семејства.

Лице овластено за вршење на работите за упис на Здружението на граѓани е Драган Димитровски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. Згф. бр. 37/98. (22781)

Основниот суд Тетово, со решение рег. згф.бр. 15/2001 година од 15.08.2001 година, го запиша следното: Во регистарот за здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 15/2001 се запишува Здружение на граѓани- атлетски спортски клуб "СТУДЕНТИ" од Тетово - Тетово, со седиште во Тетово во новиот ГТЦ локација 15. Работата и активноста на атлетски спортски клуб ќе се однесува на развој и унапредување на атлетски спорт, учество во спортски атлетски натпревари и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на клубот е Општина Тетово и подрачјата на ново настанатите општини од поранешната Општина Тетово. Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 15.08.2001 година.

Од Основниот суд Тетово, Рег.Згф. бр. 15/2001. (22907)

Основниот суд Тетово, со решение рег. згф.бр. 19/2001 година од 11.07.2001 година, го запиша следното: Во регистарот за здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 19/2001 се запишува Здружение на граѓани - Центар за развој на дијалог Тетово, со скратено име ЦРД со седиште во Тетово на ул. "Илинденска" бб.

Работата и активноста на Здружението ќе се однесува на промовирање на меѓуетничката соработка и толеранција, набљудување на избори, унапредување на соработка и толеранција меѓу граѓаните, помош на невладините организации во РМ, како и помош на граѓаните во остварување на нивните права.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на центарот за развој на дијалог е подрачјето на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и можат да почнат со работа од 11.07.2001 година.

Од Основниот суд Тетово, Рег.Згф. бр. 19/2001. (22908)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 25/2001, се запишува здружение на граѓани под име: Здружение на граѓани Пинпонгарски клуб "Охрид" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: Развој на пинпонгарскиот спорт во Република Македонија, утврдување на политика и програма за организација и работа на клубот на подолг рок, работа со најмали категории, како главен услов за подигнување на спортскиот дух кај децата и отргнување од најголемите зла на де-

нешнината (дрога, алкохол и т.н.), донесување на план и стратегија за финансирање и развој на работата на клубот во пошироки рамки, води документација за регистрација на играчи во клубот, одржани пинпонгарски натпревари, листа на рекорди, освоени титули и медалји, се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема и реквизити потребни за работа на клубот, се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на клубот, комуницира со локалната самоуправа за статусот, потребите условите за работа на клубот.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Прва Македонска ударна бригада" бр. 46, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Симеонов Владко ул. "Прва Македонска ударна бригада" бр. 64, Охрид.

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 25/2001. (22909)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 24/2001 од 18.09.2001 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани Културно уметничко друштво "Илинден" од с. Велгошти.

Здружението на граѓани има за цел: негувањето и развивањето на фолклорните и културните традиции на Македонија, преку издавање на народни песни и игри. За остварување на целта и задачата за која што е основано културно-уметничкото друштво истото ќе организира: учење на народни песни и игри на неговите членови, презентирање на македонскиот фолклор на јавни, домашни и меѓународни манифестации, фестивали, семинари и други форми на презентирање.

Седиштето на здружението е во с. Велгошти - Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Ѓорески Илче од с. Велгошти.

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 24/2001. (22910)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 23/2001 од 18.09.2001 година, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани Тениски клуб "Пласидо" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на тенискиот спорт во Охрид и Р. Македонија, донесување програми за развој и унапредување на работата на Клубот, учествува во реализација на системот на натпревари што го организира Тенискиот сојуз на Македонија, прифаќа организација на тениски натпревари за сите категории, како и организација на меѓународни среќи во тенис, кои ќе му ги довери ТСМ, организира тренижен процес и подготовки на членови на Клубот, реализира Програма за надградба на стручните кадри во Клубот, дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат Програма што се значајни за развојот на тенис спортот и Клубот, води документација за своето членство, води документација за одржаните тренинзи, натпревари кои ги организира Клубот и издава Годишен билтен на Клубот, се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, реквизити за организација на тренинг и натпревари за своите членови, се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на Клубот, води евиденција за спортистите, спортските работници, тенис школа и секциите, води грижа за здравствената заштита на активните членови на Клубот, да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид на булевар "Туристичка" бр. 4/1/4, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Боре Размоски од Охрид, булевар "Туристичка" бр. 4/1/4,

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 23/2001. (22911)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III. Ст. бр. 282/2001 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНИ Дејан-ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1/65, Скопје, со жиро сметка 40100-601-436185 и регистарска влошка 02020018?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ ДЕНИ Дејан-ДООЕЛ Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22877)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 200/2001 од 18.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, графика и пропаганда РЕСАВА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Црноризец Храбар" бр. 17-а, со жиро сметка 40100-601-307259 и регистарска влошка 1-55462-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие РЕСАВА од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22808)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III. Ст. бр. 285/2001 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за сообраќај, трговија и услуги РИКИ КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Јужно Моравски Бригади" 1, бр. 5-1, Скопје, со жиро сметка 40110-601-440195 и регистарска влошка 02018550?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДСТУ РИКИ КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22715)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV. Ст. бр. 64/2001 од 02.07.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги ИГЕН ИГЕН-ЕООД и др. ДОО, со седиште на ул. "Модест Мусоргски" бр. 2/1-1, со жиро сметка 40110-601-386951 и регистарска влошка 1-68380-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги ИГЕН ИГЕН-ЕООД и др. ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22709)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 107/2001 од 17.09.2001 година, над Трговец поединец ТЕКИЛА с. Кравари, ул. "Солунска" бр. 3, дејност угостителство, со жиро сметка 40300-601-92862 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22786)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 111/2001 од 18.09.2001 година, над Друштво за трговија

на големо и мало Радио Центар Елица ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 42, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-21449 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22787)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 40/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, услуги и трговија Стојкоски Драган ЕВРО-ТРАНС увоз-извоз ДОО Кичево, со жиро сметка 40320-601-97325 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво ЕВРО-ТРАНС Стојкоски Драган ДОО Кичево поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (22790)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2001 од 24.08.2001 година, отворена е стечајна постапка над Друштво за производство на големо и мало увоз-извоз АС-ТЕКС Аслан ДООЕЛ од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22785)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV. Ст. бр. 235/2001 од 24.07.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско и услужно друштво ЈОМА-ТРАДЕ-ИНЖЕНЕРИНГ Жарко ДООЕЛ со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 29/1-14, со жиро сметка 40100-601-391168 и регистарска влошка 02014932?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТУД ЈОМА-ТРАДЕ-ИНЖЕНЕРИНГ Жарко ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22857)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 173/2001 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало ВЕСТИМ-ПЕХ ЦО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Баница" бр. 29, со жиро сметка 40100-601-88602 и регистарска влошка 1-11176-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија ВЕСТИМ-ПЕХ Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22814)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 176/2001 од 20.09.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги АЛБЕДО Дарко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "12 Македонска Бригада" бр. 34 а, со жиро сметка 40100-601-278782 и регистарска влошка 02006037-8-03-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги АЛБЕДО Дарко ДООЕЛ Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22780)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 122/2001 од 24.09.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ КИТАН Дамјан Китанов и др. ЈТД од Струмица, со жиро сметка 41300-601-45585 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, поради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (22880)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 107/2001 од 13.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија на големо и мало Зоран Попетрески и др. СТЕЛА 5 увоз-извоз Прилеп ДОО, со седиште на ул. "Велебит" бр. 27, запишан во регистарска влошка 010038487-3-03-000 на Основниот суд Битола, со предмет на работење такси превоз, со жиро сметка 41100-601-24305 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка према должникот се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (22881)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 104/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец за услуги и трговија на мало Бранислав Конески ТИП-ТОП ТП Прилеп, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 50 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 010013437-6-1-000 на Основниот суд Битола, со предмет на работење одржување и поправка на возила, со жиро сметка 41100-601-41565 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (22882)

Основниот суд во Прилеп, со решение од 17.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Производно трговска услужна задруга ММ Близнаци увоз-извоз ПО Прилеп, со седиште во Прилеп, Бизнис центар "К. Јосифоски" бр. 52, со дејност друга трговија со мешовити стоки, со жиро сметка 41100-601-40232 при ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (22888)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 100/2001 од 10.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги, превоз, трговија на големо и мало ДА-И ДА увоз-извоз Димоски Стево ДООЕЛ, со седиште во Прилеп, ул. "Осоговска" бр. 60, запишан во регистарска влошка 010086197-6-01-000 на Основниот суд Битола, со предмет на работење производство на прехранбени производи и пијалаци, со жиро сметка 41100-601-25861 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (22889)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 105/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за трговија, производство, и услуги ДАК ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Тодор Паница" бр. 7 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 010121937-8-01-000 на Основниот суд Битола, со предмет на работење трговија на мало со текстил, со жиро сметка 41100-601-53766 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка према должникот се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (22890)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 106/2001 од 13.09.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Производно прометна и услужна задруга ЕСМЕР с. Лажани ПО Прилеп, со седиште во с. Лажани, запишан во регистарска влошка 2-639 на Основниот суд Битола, со предмет на работење такси превоз, со жиро сметка 41100-601-40526 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка кај должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (22891)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 21/2000 од 15.02.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот ТП РЕКАПРОМ увоз-извоз ЦО од с. Скудриње, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП РЕКАПРОМ од с. Скудриње, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (22892)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 274/01 од 23.08.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "СКАЛА - ИМПЕКС" ДОО, ул. "Петар Ацев" бр. 18, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-226404.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22949)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 272/01 од 23.08.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало транспорт и други услуги "МИСА ПРОМ" ЦО експорт-импорт, ул. "Павле Илџиќ" бр. 5/2-12, со жиро сметка бр. 40100-601-220533.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-А.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22948)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 238/01 од 29.06.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие на големо и мало извоз-увоз шпедиција и услуги "БУНДА И СИНО-ВИ" д.о. Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39, со жиро сметка бр. 40100-601-430358.

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Бундалески од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22809)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 237/01 од 28.06.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, услуги, посредување, превоз на патници на стоки "АГАМ" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "Добарска" бр. 114, со жиро сметка бр. 40100-601-43645.

За ликвидатор се определува лицето Марија Илијева од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14, тел. 130-318.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 288/01 од 13.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, прометно претпријатие "ПРОФОТО" ДОО экспорт-импорт Скопје, бул. "Илинден" бр. 49/2-10, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-282724.

За ликвидатор се определува лицето Гоерги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 290/01 од 13.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "ЈУГО АУТО" ДОО, ул. "Партизански Одреди" бр. 8, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-134888.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр. 8, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 206/01 од 02.07.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ХИССАР КОМЕРЦ" ЦО экспорт-импорт Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 9, со жиро сметка бр. 40110-601-109330.

За ликвидатор се определува лицето Цилвициева Сузана од Скопје, ул. "11 Октомври" бб реон 9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23310)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 822/00 од 29.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "УНИВЕРЗАЛ М - 4" ЦО увоз-извоз Куманово, ул. "Радое Димик" бр. 14, со жиро сметка бр. 40900-601-10147.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15-30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23317)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 520/99, од 30.06.2000 година е завршена ликвидацијата над Трговско претпријатие "МАВА-КС" экспорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/18, и жиро сметка 40100-601-143917, отворена со решение на овој суд од 01.04.1999 година, и трговското претпријатие се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22883)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 82/01, донесено од овој суд на 13.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија и услуги "ИНАС" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Анкарска" бр. 21, и жиро сметка 40120-601-357676 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22944)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л.бр. 783/99, донесено од овој суд на 14.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Графичко, трговско, услужно претпријатие "ДС - ГРАФИКА" П.О. од Куманово, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 46/2-8, и жиро сметка 40900-601-34527 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23059)

Основниот суд во Штип, со решение П.тр.бр. 436/2001 од 01.07.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Друштво за забавни игри и трговија "СОНИК" ДОО Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за забавни игри и трговија "СОНИК" ДОО Штип, се запира.

По правосилноста на решението ликвидациониот должникот да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Ова решение да се објави "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22925)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение П.Л.бр. 95/01 од 20.09.2001 година, е отворена ликвидаци-

она постапка над Приватно претпријатие на големо и мало за трговија "СЛОБОДА" - Босилово, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22926)

Со решение Л.бр. 106/01 од 12.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Друштво за производство, преработка, трговија и услуги "РОКИ - АЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги "РОКИ - АЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Штип, се запира.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22928)

Со решение Л.бр. 116/01 од 13.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Прептпријатие во приватна сопственост за друмски сообраќај, трговија на големо и мало увоз-извоз "КИРК КОМЕРЦ" п.о. с.Русинова Берово, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Прептпријатие во приватна сопственост за друмски сообраќај, трговија на големо и мало увоз-извоз "КИРК КОМЕРЦ" п.о. с.Русинова Берово, се запира.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (22931)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 87/01 од 24.09.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над ППС "БЛАГОВО" с.Стар Караорман, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (23343)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 123/01 од 24.09.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, трговија и услуги "СТАМБОЛ" п.о. Струмица, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (23346)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23/6, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трэг.бр. 1195/01 објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало и интелектуални услуги "МАТВЕСТ ВК" Велибор и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Божидар Рајковик" бр. 55, со број на жиро сметка 40100-601-412793 отворена при ЗПП филијала 40100 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22791)

Ликвидаторот Илија Мирчески од Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 38-А, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трэг.бр. 2281/01 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "АЛКО - ТРЕЈД" Панта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-267308 отворена при ЗПП филијала 40100 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (22798)

Ликвидаторот Исаки Евзо од Куманово, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трэг.бр. 2206/01 објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало "КИТКА КОМЕРЦ" Недабир и Евзи ДОО увоз-извоз Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-5299 отворена при ЗПП филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22728)

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.трэг.бр. 2310/01 објавува дека Трговското друштво за производство, услуги, угостителство и трговија "БЕХАРИ" Неџат и Селим ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Борис Кидрич" бр. 40 и со број на жиро сметка 40900-601-48428 отворена при ЗПП филијала Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23311)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на К.П. 3096 дел 1 на место викано "Бранејница" кл. 1 во површина од 2233 мкв, заведена во поседовен лист бр. 3217 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Стрезовски Славе Борис од Ресен, за цена од 150.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(22903)

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел само површина од 500 м² која на лице место претставува посебна парцела заведена под К.П. бр. 34/32 нива од 6 класа на м.в. "ГРУДОЛЦА" заведена во П.Л. бр. 167 за К.О. Баџица, сопственост на Ајдини Фаик Алинафи од с. Д. Баџица за купопродажна цена од 180.000,00 (сто осумдесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А.

(22904)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 30/259 нива од 7 класа на м.в. "ГРАИШТЕ" во површина од 2500 м² заведена во П.Л. бр. 1123 за К.О. Дебреше, која катастарска парцела на л.м. е поделена на 4 посебни парцели во подеднаква површина со заеднички пат сопственост на Дукоски Трпев Атанас од Гостивар, ул. "П. Попоски" бр. 6 за вкупна купопродажна цена од 396.000,00 (тристотини деведесет и шест илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А.

(22905)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива, на КП. бр. 1270 во м.в. "Караташ" класа 2, во површина од 5059 м², заведена во Имотен лист бр. 17731 за КО Прилеп, за цена од 120.000,00 денари, сопственост на Горѓиески Илија Благоја од Прилеп, со стан на ул. "Тризла" бр. 121.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоска" бб.

(22906)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 29/150-2 нива од 7 класа на м.в. "ГРУДАЛЦА" во површина од 206 м² заведена во П.Л. бр. 2101 за К.О. Баџица, сопственост на Селмани Селман Јусуф од Гостивар, ул. "И.Л. Рибар" бр. 112 за купопродажна цена од 120.000,00 (стотини дваесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А.

(22693)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 1689 дел на место викано "Починалиште" кл. 4 во површина од 305 мкв, заведена во имотен лист бр. 690 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Еминовски Јусуф Рафет од Ресен, за цена од 22.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(22694)

Се продава недвижен имот, и тоа: шума, на КП бр. 121, во м.в. "Долно Садово" класа 3, во површина од 2042 м², нива на КП. бр. 122/1, во м.в. "Долно Садово", класа 3, во површина од 6578 м², шума на КП. бр. 122/2 во м.в. "Долно Садово" класа 3, во површина од 113 м², нива на КП. бр. 122/2, во "Долно Садово", класа 3, во површина од 4440 м², шума на КП. бр. 123 м.в. "Долно Садово", класа 3, во површина од 420 м², нива на КП. бр. 124 м.в. "Долно Садово" класа 3 во површина од 1121 м² и шума на КП. бр. 125 м.в. "Долно Садово" во површина од 300 м², сите заведени во имотен лист бр. 279 за КО Беровци, за цена од 320.000,00 денари, сопственост на Мањовски Мањо од Прилеп, со стан на ул. "И. Дреноски" бр. 5.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоска" бб.

(22695)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и. овоштарни на К.П. 4407 на место викано "Рибник" кл. 2 во површина од 2566 мкв, заведена во поседовен лист бр. 4566 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Сулче Бари Селџаедин од Ресен, за цена од 110.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.
(22696)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Паликура", К.П. 197, дел 3, план 000, скица 000, место викано "Маркова Лака", катастарска култура-нива класа 2, со вкупна површина од 1.869 м², евидентирано во Имотен лист бр. 229, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци.
(22792)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 5710/2, пл. 013, ск. 013, на в.м. "Големи Уши", класа 6 со површина од 394 м² за 9.600,00 денари заведена на Имотен лист број 4598 за КО Кавадарци 1 вон сопственост на Маја Китанова од Кавадарци, ул. "Рашатани" бр. 10.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(22794)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и. лозје на К.П. бр. 2994/2, пл. 055, ск. 574, на в.м. "Тополовац", класа 3 со површина од 5377 м² за 75.000,00 денари заведена на Имотен лист број 826 за КО Росоман сопственост на Марика Младенова од Кавадарци, ул. "Нов Белград" бр. 7.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(22795)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 432, пл. 006, ск. 037, на в.м. "Лагот", класа 3 со површина од 11871 м² за 128.000 денари заведена на Имотен лист број 145 за КО Паликура сопственост на Јадранка и Никола Атанасови од Кавадарци, ул. "Цано Поп Ристов" бр. 14.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
(22796)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1353991/00 издаден од УВР-Скопје на име Вељановски Дејан, ул. "Пролетерска" бр. 44, Скопје.
(22932)

Пасош бр. 279931/94 издаден од УВР - Скопје на име Калина Србиновска Курчиска, ул. "Н.Русински" бр. 8/2-12, Скопје.
(23021)

Пасош бр.1220363 на име Патриот Бакту, Дебар.
(23030)

Пасош бр.663049 на име Ангелоски Јоне, с.Мороишта, Струга.
(23088)

Пасош бр.1320710 на име Калајџиески Зоран, Струга.
(23089)

Пасош бр. 1415280/00 издаден од УВР-Скопје на име Грковски Бошко, ул. "Ј.Лукаревски" бр. 5/1-1, Скопје.
(23092)

Пасош бр.1260074 на име Костуранов Миле, ул."А. А. Борче" бр. 47, Струмица.
(23095)

Пасош бр. 815726/95 издаден од УВР - Скопје на име Сузана Младеновска, нас. Илинден, ул. 2 бр. 90, Скопје.
(23100)

Пасош бр.884484 на име Емини Атлије, ул."П. Одреди" бб, Кичево.
(23101)

Пасош бр.1115145 на име Мехмеди Елфим, с.Бачишта, Кичево.
(23102)

Пасош бр.1255591 на име Беџири Нусрет, Гостивар.
(23109)

Пасош бр. 1098150 издаден од УВР - Скопје на име Рамадани Муса, ул. "П.Георгиев" бр. 111, Скопје.
(23113)

Пасош бр.1492731 на име Муслиу Алајдин, Струга.
(23121)

Пасош бр.1336698 на име Томов Никола, с.Ињево, Радовиш.
(23122)

Пасош бр. 1377630 на име Шукри Емин, ул."378" бр. 12, Скопје.
(23288)

Пасош бр. 725611 на име Хаскај Јмурзат, ул."Бајрам Шабани" бр. 22, Скопје.
(23289)

Пасош бр. 1319114 на име Уштеленица Фламур, ул. "Јордан Зафировски" бр. 15, Дебар.
(19213)

Пасош бр. 1319162 на име Фитим Фида, ул. "Али Зенгоски" бб, Дебар.
(20259)

Пасош бр. 0235193 на име Кочи Фатбарда, ул. "Џавид Уштеленица" бр. 81, Дебар.
(22498)

Пасош бр. 1035583 на ием Менан Исмаиловски, ул. "Срем" бр. 17, Битола.
(22846)

Пасош бр.1408447 на име Алексовски Ванчо, с.Град, Делчево.
(23209)

Пасош бр. 0979609/97 издаден од ОВР - Кр. Паланка на име Тони Стоименов, ул. "Г.Делчев" бб, Крива Паланка.
(23298)

Пасош бр. 224300 издаден од УВР Штип на име Насков Димче, с. Стар Караорман, Штип.
(23334)

Пасош бр.0953810 на име Андонов Николчо, с.Ињево, Радовиш.
(23340)

Пасош бр.1202053 на име Демири Зирафете, с.Добарце, Тетово.
(23347)

Пасош бр.1482285 на име Фарије Шерифи, Тетово.
(23348)

Пасош бр.993776 на име Саит Бајрами, Тетово.
(23353)

Пасош бр.826341 на име Рамани Неџмије, с.Беловиште, Гостивар.
(23354)

Пасош бр.1340954 на име Рахмани Хамид, с.Лакавица, Гостивар.
(23356)

Пасош бр.1468196 на име Џемал Мемедов, ул."С.Захов" бр. 5/9, Струмица.
(23362)

Пасош бр.1458234 на име Абиљ Весели, ул."7 Албанска бригада" бр. 75, Скопје. (23385)

Пасош бр.1550710 на име Ајдари Дашурие, ул."Раштански пат" бр. 54, Скопје. (23392)

Чекови од тековна сметка бр. 11722713 со бр. 5093635, 5093636 и 5093637 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Донева Галинка, Скопје. (23022)

Чекови од тековна сметка бр.1097/97 од бр. 0000193001 до 0000193005 и 0000092727 издадени од Македонска банка-Ресен на име Камбуровски Стојче, Ресен. (23041)

Чекови 10 на име Ѓорѓеска Јованка, Тетово. (23106)

Чекови од тековна сметка бр. 13888084 од бр. 4824478 до бр.4824501 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алулоски Игор, Скопје. (23290)

Чекови од тековна сметка бр. 10848683 од бр.5425065 до бр. 5425071 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Олга Коцева, Скопје. (23297)

Чекови од тековна сметка бр. 11609670 со бр. 4872667, 4930908 и 4930909 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Филипашиќ Емилија, Скопје. (23299)

Чек од тековна сметка бр.14012406-09 на име Драган Докоски, Струга. (23280)

Чекови 6 (шест) од тековна сметка бр.14006479-09 на име Пижула Мирјана, Охрид. (23284)

Чек од тековна сметка бр.08326508 со бр.007005073963 издаден од Комерцијална банка на име Крстева Даринка, Скопје. (23386)

Работна книшка на име Велковска Билјана, Скопје. (22927)

Работна книшка на име Секулоски Мирослав, Скопје. (22979)

Работна книшка на име Мијалче Стојанов, Кочани. (23083)

Работна книшка на име Владо Калафов, Кочани. (23084)

Работна книшка на име Методија Петров, Битола. (23097)

Работна книшка на име Ристо Крстевски, Битола. (23098)

Работна книшка на име Дурмиши Берат, Гостивар. (23111)

Работна книшка на име Зелбери Елези, Куманово. (23117)

Работна книшка на име Николовски Славче, Крива Паланка. (23119)

Работна книшка на име Шефи Демири, Охрид. 23120

Работна книшка на име Виолета Митевска, Штип. (23124)

Работна книшка на име Зоран Димишковски, Скопје. (23305)

Работна книшка на име Исаески Златко, Скопје. (23139)

Работна книшка на име Стојановиќ Благоица, Скопје. (23164)

Работна книшка на име Васил Трампевски, Битола. (23228)

Работна книшка на име Мамудова Севим, Битола. (23240)

Работна книшка на име Митревски Ацо, Кичево. (23242)

Работна книшка на име Чатлеска Снежана, Прилеп. (23244)

Работна книшка на име Сулеман Шемши, с. Блаце, Скопје. (23325)

Работна книшка на име Роци Јетон, Струга. (23337)

Работна книшка на име Главинчески Драган, Струга. (23339)

Работна книшка на име Михајловски Влатко, Скопје. (23389)

Работна книшка на име Панајотова Јадранка, с.Арачиново, Скопје.

Воена книшка на име Зоран Митровски, Куманово. (23026)

Воена книшка на име Драги Стојанов, Радовиш.23090

Воена книшка на име Стојановски Жифко, Скопје. (23112)

Воена книшка на име Горан Стојановиќ, Куманово. (23115)

Воена книшка на име Самет Мустафи, Куманово. (23116)

Воена книшка на име Блажески Срѓан, Скопје.23300

Воена книшка на име Ѓорѓи Павлевски, Скопје.23301

Воена книшка на име Абедин Дураковски, с. Јурумлери, Скопје. (23138)

Воена книшка на име Асани Адем, Скопје. (23293)

Воена книшка на име Влатко Ристевски, Скопје.23312

Воена книшка на име Стојанова Велика, Велес.23345

Воена книшка на име Костовски Игор, Велес. 23357

Свидетелства и диплома на име Ељвер Ајвази, Куманово. (23024)

Свидетелство за 8 отделение на име Јованова Елена, Кочани. (23044)

Свидетелство за 4 година на име Раман Идризи, Струга. (23087)

Свидетелство на име Аломеровиќ Едип, Прилеп. (23103)

Свидетелство на име Смилески Синиша, Мак. Брод. (23105)

Свидетелство за 2 година на име Јусуф Емшија, Тетово. (23108)

Свидетелство на име Мирослав Петроски, Гостивар. (23110)

Свидетелство на име Димитровска Марина, Кочани. (23114)

Свидетелство на име Дејан Илиевски, Крива Паланка. (23118)

Свидетелство за 4 година на име Левкова Сузана, Штип. (23123)

Свидетелство за 1 година издадено од "Јахја Кемал" на име Митковска Јана, Скопје. (23303)

Свидетелство на име Ајдинов Окимија, Нов Дојран. (23205)

Свидетелство за 8 отделение на име Ебримов Реик, Делчево. (23210)

Свидетелство на име Чурлинова Билјана, Прилеп. (23243)

Свидетелства за 1, 2, и 3 година на име Идризи Сабина, Тетово. (23248)

Свидетелство на име Рамадани Мерибе, Тетово. (23252)

Свидетелство за 5 и 6 отделение на име Дурим Алими, Тетово. (23254)

Свидетелство на име Идриз Садику, Гостивар. 23277

Свидетелство на име Симеонова Веселка, Кочани. (23336)

Свидетелство за 8 отделение на име Антонио Кафедиски, Радовиш. (23341)

Свидетелство за 8 отделение на име Милошева Јованка, Велес. (23342)

Свидетелство за 8 одделение на име Блерим Тахири, Тетово. (23349)

Свидетелство на име Хикмете Фејзулаи, Тетово. (23350)

Свидетелство на име Холмиде Фејзулаи, Тетово. (23352)

Свидетелство за 8 одделение на име Фљорим Џемаи-ли, Скопје. (23387)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Машовик Нермина, Скопје. (23388)

Свидетелство за 3 одделение од ОУ за возрасни на име Панајотова Јадранка, с.Арачиново, Скопје.

Ученичка книшка на име Младеновски Гоце од ДСУ "Димитар Карагозов", Скопје.

Ученичка книшка издадена од ДУФК "М.М.Брицо" Скопје на име Митреска Билјана, Скопје. (23330)

Индекс бр. 15190 издаден од Машински факултет на име Јусуфи Агим, Скопје. (23304)

Возачка дозвола на име Николов Мите, Штип. 23093

Диплома на име Раман Идризи, Струга. (23086)

Диплома на име Даниела Николова, Штип. (23091)

Диплома издадена од ЕТУЦ "Михјло Пупин" Скопје на име Евтимовски Виктор, Скопје. (23275)

Диплома и 4 сведителства на име Зута Шериф, Струга. (23338)

Диплома на име Здравков Горан, Св.Николе. (23125)

Здравствена книшка на име Благој Цветковски, Битола. (23096)

Здравствена книшка на име Христијан Цветковски, Битола. (23099)

Здравствена книшка на име Петар Хаџи Димо, Велес. (23278)

Здравствена книшка на име Чолакова Драгица, Велес. (23279)

Здравствена книшка на име Демирова Мерџузе, Велес. (23344)

Штедна книшка на име Ѓорѓиев Славко, Велес. 23358

Уверение за наставник издадено од Природно математички факултет на име Јованчева Славне, Скопје. (23391)

Даночна картичка бр. 4030993396380 издадена од Управа за приходи - Скопје на име "КОПИ - ПОПС" ДОО, Скопје. (23020)

Даночна картичка бр. 4005992100300 на име Центробизнис, ул. "Кочански пат" 66, Винаца. (23035)

Даночна картичка бр. 0055677 на име Марика Ичкова, Гевгелија. (23094)

Даночна картичка бр. 4030992114780 на име ДООЕЛ БЕЛА, Скопје. (23302)

Даночна картичка бр. 4030996232833 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Воздухопловен сојуз на Македонија, Скопје. (23335)

Престанок со вршење на занаетчиска дејност на име Бурекцилница "Дона", Скопје. (22947)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-10/278

I. За набавка на:

1. Греди, летви и палета, по димензии и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 66, Скопје, соба 706, во работен ден од 10,00 до 12,00 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Набавката е делива по видови на средства од Прилогот бр. 1.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
2. Цени, поединечни и вкупно за наведените средства, со посебно искажан ДДВ, франко купувач;
3. Квалитет на средствата според бараните технички карактеристики и стандарди наведени во Прилогот бр. 1;
4. Начин и услови на плаќање;
5. Рок на испорака на средствата;
6. Гарантен рок;
7. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од Законот, односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет;
2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од Законот;
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од Законот (понудувачот треба да достави референтна листа на извршени испораки во досегашниот период, како и расположива техничка опрема и стручен кадар за понудените средства).

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа:

- цена	50 бода;
- квалитет	40 бода;
- начин на плаќање	10 бода.

V. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 16/10-278, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документација од глава IV, треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 66, Скопје, преку пошта, со предавање во архива на набавувачот или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VI. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 15.10.2001 година, во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 66, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/282-170.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/345 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови, завоен материјал, хемикалии, ДДД средства и СнМС од гума и пластика за потребите на воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина;
3. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет издадено од Министерство за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековите средства и медицинските помагала;
4. Начин и услови на плаќање;
5. Рок на испорака;
6. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства;
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;
- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки:

- цена	50 %;
- квалитет	30 %;
- начин на плаќање	10 %;
- рок на испорака	10 %.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 17.10.2001 година во 12 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 282-583.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Општина Илинден, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТЕН ПРАВЕЦ ИЛИНДЕН - МРШЕВЦИ

1. Нарачател на повикот е Општина Илинден ул. "Гоце Делчев" бб, н. Илинден.

1.1. Предмет на набавката е изградба на патен правец Илинден - Мршевци.

1.2. Повикот е отворен, право на учество во повикот имаат сите домашни и странски правни лица регистрирани за соодветната дејност.

2. Содржина на понудата.

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Обемот и количината на работите по дадените спецификации.

2.3. Квалитет и стандард.

2.4. Цена на секоја позиција од набавката поединечно како и вкупната цена на набавката во денари со сите давачки.

2.5. Начин на плаќање.

2.6. Рок на изведување на работите, односно целосно извршување на работите.

2.7. Рок на важност на понудата.

3. Доставување на придружна документација согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач, во согласност со член 25 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Понудите се доставуваат согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

4.1. Секој понудувач да учествува само со една понуда.

5. Рокови.

5.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во "Службен весник на РМ".

5.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет и за техничката способност нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Општина Илинден, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Нарачател на повикот е Општина Илинден ул. "Гоце Делчев" бб, н. Илинден.

1.1. Предмет на набавката е изградба на повеќе краци со различни профили од водоснабдителна мрежа во н. Илинден.

1.2. Повикот е отворен, право на учество во повикот имаат сите домашни и странски правни лица регистрирани за соодветната дејност.

2. Содржина на понудата.

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Квалитет и стандард.

2.3. Цена на секоја позиција од набавката поединечно за изведба на главен вод Ф250, Ф200, Ф150, Ф80 изведба на шахти и вкупна цена на набавката во денари со сите давачки.

2.4. Начин на плаќање.

2.5. Рок на изведување на работите.

2.6. Рок на важност на понудата.

3. Доставување на придружна документација согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

3.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач, во согласност со член 25 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Понудите се доставуваат согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

4.1. Секој понудувач да учествува само со една понуда.

5. Рокови.

5.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавувањето во "Службен весник на РМ".

5.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет и за техничката способност нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001(ПРИ/02/2001) ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА "ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА Н. М. ГАЛИЧАНИ", ПРИЛЕП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Избор на понудувач за изведба на "Водоснабдување на н. м. Галичани", Прилеп. Изградба на водовод, резервоар, пумпна станица и бунар.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со доказ за уплата на износ од 950,00 денари неповратни средства (за покривање на материјални трошоци) на жиро сметката на домашниот консултант во Програмата, фирмата МД ЕПЛЕР-Скопје со жиро сметка: 40110-601-428496 во ЗПП Скопје, депонент на Комерцијална банка А.Д. Скопје, ЕДБ 4030999367179.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет (член 35, став 2, алинеја 2 од ЗЈН) од ЗПП, во оригинал или заверена фотокопија.

4.3. Техничко-технолошки бонитет (член 35, став 1 алинеја 1 од ЗЈН).

4.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (член 24, став 1, точка "а" од ЗЈН), издаден од судска евиденција).

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4.6. Сертификат за квалитет на технички карактеристики за материјали предвидени во лицитационата документација.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	10 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите и ЗЈН.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Поради забрзаност на постапката, краен рок за прием на понудите е 15 октомври 2001 година, до 12:30 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 15 октомври 2001 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектот.

7.3. Претставниците на понудувачите во согласност со член 29, став 2 од ЗЈН, треба на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување на комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-124/2 ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА СИСТЕМИТЕ ДОВОД И ОДВОД НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ СО СТАНИЦА ЗА ТРЕТМАН И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРАТОВО И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА КРАТОВСКА РЕКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно земјиште и одржување комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово, Плоштад "М.Тито" бб.

1.2. Предмет на услугата:

Изработка на техничка документација - главен проект за обезбедување на дополнителни количини вода за пиење и изработка на техничка документација за реконструкција и надградба на системот за довод и одвод на отпадните води со станица за третман и прочистување на отпадните води во Кратово и регулирање на речното корито на Кратовска Река.

1.3. Вид на услугата:

Опишана во тендер документацијата која може да се подигне во ЈП за уредување на градежно земјиште и комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово од 7,00-14,00 часот секој работен ден.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата исто така да содржи:

- доказ за техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки,
- цена за изработка на бараната услуга со пресметан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- рок на извршување на услугата,
- референца со список на извршени работи во последните 3 години,
- кадровска структура.

2.3. Кон понудата се доставува и следната придружна документација:

- извод од регистрационата дејност,
- документ за бонитет на фирмата согласно член 22 од Законот за јавни набавки,
- доказ дека понудувачот не е под стечај, ликвидација, дека не му е изречено мерка забрана на вршење дејност, во оригинална форма или заверка на документот кај нотар.

III. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок потпишан од овластено лице на понудувачот согласно член 54 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште 2 затворени и запечатени пликови. На надворешниот плик на горниот агол треба да стои ознаката "не отворај", како и бројот на барањето. Истото не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се препознае понудувачот. Во средината на пликот треба да стои адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик во кој е придружната документација носи ознака "документација".

Вториот внатрешен плик во кој е понудата носи ознака "понуда".

3.3. Понудата се доставува по пошта или се предава во архивата на набавувачот најдоцна 10-десет дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши во договор со набавувачот (031-481-202 локал 29).

3.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се пристигнати и предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани и земени во предвид.

4.2. Претставниците на понудувачите при отворањето на понудите потребно е на комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 031-481-202 локал 29.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Струмица, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1/2001 ГОДИНА
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Општина Струмица со седиште на ул. Сандо Масев" број 1, Струмица.

1.2. Понудувач

Право на учество на отворениот повик има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација се однесува на реконструкција и адаптација на зградата на Локалната самоуправа на општина Струмица за кој постои главен проект и предмет-пресметка.

2.2. Тендерската документација понудувачот ќе може да ја подигне во просториите на Локалната самоуправа на општина Струмица, ул. "Сандо Масев" број 1, Струмица, соба бр. 13, секој работен ден од 7 до 13 часот.

2.3. За тендерската документација се плаќа надоместок од 200,00 денари на жиро-сметка 41300-630-16 даночен број 6027079000008, депонент на Народна банка на РМ, за корисникот Буџет на општина Струмица со назнака за кој јавен повик е уплатено.

При подигање на тендерската документација, понудувачот треба да приложи доказ за извршена уплата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи:

- цена на чинење на работите искажана во денари согласно содржината и позициите во тендерската документација;

- рок на изведуваче, односно целосно извршување на работите;

- начин и услови на плаќање;

- рок на важност на понудата.

3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);

- извод од судската регистрација за вршење на дејноста;

- документ за економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки;

- доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки;

- доказ дека не е во стечај или процес на ликвидација, согласно член 24 став 1 точка "а" од Законот за јавни набавки; и

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, согласно член 24 став 1 точка "б" од Законот за јавни набавки.

3.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната дополнителна документација:

- референтна листа за досега реализирани работи од ист вид за последните три години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;

- список со опис на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.);

- список за опис на техничка опременост.

3.4. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал доколку располага.

3.5. Бараната документација да се достави во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Критериумите за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 алинеја 2 од Законот за јавни набавки се следните:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - цена | 30 бода, |
| - рок на извршување на работите | 30 бода, |
| - начин и услови на плаќање | 15 бода, |

- референтна листа за досега реализирани работи 10 бода,
- кадровска и техничка опременост на понудувачот 10 бода,
- гаранција 5 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде заверен и потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понуда". Другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација". На двата внатрешни коверти треба да стои назив и адреса на испраќачот-понудувач.

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни набавки може да се достават преку пошта на адреса општина Струмица, ул. "Сандо Масев" број 1 - Струмица или да се предадат во архивата на општина Струмица најдоцна до 15 часот секој работен ден, но не подоцна од утврдениот рок за доставување на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на општина Струмица на ден 12.10.2001 година во 11 часот. Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои што нема да бидат изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација нема да бидат разгледувани.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе може да добијат дополнителни информации во Локалната самоуправа на општина Струмица, соба број 13 на адреса, ул. "Сандо Масев" број 1, Струмица или на телефон 348-041.

Комисија за јавни набавки

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Објавата на Коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 2001 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 73/2001, е направена техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОБЈАВАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2001 ГОДИНА

Во точка 1 од Објавата на Коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 2001 година наместо бројот 0,005, треба да стои бројот - 0,005.

Од Државниот завод за статистика

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ГИ НУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ ПАЗАР НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ДЕМ)	Капитал за продажба (ДЕМ)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	11 Октомври-Еуроламинат	Прилеп	2.500.000	850.295	34,01%	0,00%
2	11 Октомври-Еуроомеханика	Прилеп	400.000	115.180	28,80%	0,00%
3	Билјана Ватара	Прилеп	2.767.669	1.995.129	72,09%	0,00%
4	Еуроометинг	Прилеп	100.000	7.757	7,76%	0,00%
5	Карпош-Предилница	К. Паланка	5.153.500	4.133.094	80,20%	0,00%
6	ОКТА	Скопје	34.158.000	4.168.420	12,20%	0,00%* (продажната цена по акција е 100,00 ДЕМ)
7	Стокопромет	Скопје	3.300.000	1.023.000	31,00%	0,00%
8	Таља Бикова	Гевгелија	752.642	304.112	40,41%	0,00%
9	Вардар с. Брвеница	Тетово	523.659	159.180	30,40%	0,00%
10	Вера Јоциќ	Македонска Каменица	299.096	183.475	61,34%	0,00%
11	Челичен лив и гранулат Железник	Демир Хисар	2.408.500	1.125.100	46,71%	30,00%
12	Еленица	Струмица	2.500.000	922.100	36,88%	30,00%
13	Илинден	Крушево	3.100.000	1.680.788	54,22%	30,00%
14	Исхрана	Радовиш	738.075	472.125	63,97%	30,00%
15	Југоопрема	Скопје	2.800.000	654.426	23,37%	30,00%
16	Карпош-Конфекција	К. Паланка	1.182.700	955.083	80,75%	30,00%

18	Макпромет	Штип	7.558.942	1.321.183	17,48%	30,00%
19	Охридтурист	Охрид	13.304.152	1.135.072	8,53%	30,00%
20	Пелагонија	Гевгелија	842.000	547.938	65,08%	30,00%
21	РЖ Ладна валавница	Скопје	193.201.775	54.403.310	28,16%	30,00%
22	Текстил	Скопје	3.496.326	902.097	25,80%	30,00%
23	Траншпед Македонија	Струмица	2.702.564	666.650	24,67%	30,00%
24	ЖАС	Скопје	6.861.562	3.023.408	44,06%	50,00%
25	Бетон	Штип	2.481.481	963.583	38,83%	50,00%
26	Македонски фолклор	Скопје	4.058.336	1.472.283	36,28%	50,00%
27	МЗТ Енергомонт Инвест	Скопје	2.112.401	1.297.217	61,41%	50,00%
28	Тиквеш Експрес	Кавадарци	295.111	100.338	34,00%	50,00%
29	Нова трговија	Штип	4.029.030	1.759.383	43,67%	70,00%
30	Просвета	Куманово	1.185.760	177.276	14,95%	70,00%
31	Транскоп-Патнички сообраќај	Битола	3.000.000	1.103.501	36,78%	70,00%
32	Тутунски комбинат	Прилеп	50.929.953	18.078.500	35,50%	70,00%
33	Жито Прилеп	Прилеп	6.879.261	580.895	8,44%	80,00%
34	Житомел	Куманово	5.000.000	1.012.900	20,26%	80,00%
35	Караорман	Скопје	17.384.835	2.421.000	13,93%	80,00%
36	Култура	Кавадарци	154.575	10.560	6,83%	80,00%
37	Македонија	Неготино	1.375.400	554.065	40,28%	80,00%
38	Плам Бит	Битола	4.444.800	3.339.800	75,14%	80,00%
39	Полет	Куманово	2.700.000	154.958	5,74%	80,00%
40	Хидрант	Крушево	295.548	173.700	58,77%	90,00%
41	РЖ Топилница	Скопје	104.455.129	56.731.919	54,31%	90,00%
42	Силика-Доломит	Гостивар	9.920.900	7.942.800	80,06%	90,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса:
<http://www.mpa.org.mk>

СОДРЖИНА

	Страница		
1417. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	4675	1427. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на штедилниците.....	4680
1418. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави	4675	1428. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на одржување на минимална ликвидност на банките.....	4680
1419. Одлука од Владата на Република Македонија.....	4675	1429. Одлука за најмалиот односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат односно можат да го држат на сметките во странство од 01.10.2001 до 31.12.2001 година.....	4680
1420. Одлука за начинот на наплата на износот на "Детска недела" во времето од 1 до 7.X.2001 година.....	4676	ЈП Службен весник на Република Македонија	
1421. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	4676	34. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година.....	4681
1422. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 10/2001 од 12 септември 2001 година.....	4676	35. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2001 година....	4681
1423. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2001 од 12 септември 2001 година.....	4678	36. Одлука за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважни документи во службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2001 година...	4681
1424. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 93/2001 од 12 септември 2001 година.....	4679	Исправка на Одлуката за давање на користење на недвижен имот.....	4682
1425. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 121/2001 од 12 септември 2001 година.....	4679	Исправка на Објавата на Коefициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 2001 година.....	4705
1426. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност.	4680		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.